



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 15 септември 2003
Скопје
Број 58

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 30000000188798

1309.

Врз основа на член 131 став 2 од Уставот на Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманот XIX на Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 септември 2003 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Нацртот на амандманот XIX на Уставот на Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија трае 30 дена од денот на објавувањето на овие заклучоци во "Службен весник на Република Македонија".

2. Нацртот на амандманот XIX на Уставот на Република Македонија заедно со овие заклучоци, ќе се објави во сите дневни весници во Република Македонија.

3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на граѓаните, органите и организациите, како и другите учесници во јавната дискусија, своите забелешки, предлози и сугестии по Нацртот на амандманот XIX, непосредно да ги упатуваат до предлагачот - Владата на Република Македонија.

4. Предлагачот-Владата на Република Македонија, да ја следи и сумира јавната дискусија и најдоцна 30 дена по завршувањето на јавната дискусија на Собранието да му достави Извештај за резултатите од јавната дискусија и Текст на предлогот на амандманот XIX на Уставот на Република Македонија.

5. Овие заклучоци ќе се објават во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4303/8 Претседател
10 септември 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1310.

Врз основа на член 15 став 2 и член 64 точка 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002 и 51/2003), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VII седница, одржана на 10.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/2002) во потточка 2.15 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„При примена на принципот за сразмерна распределба Народна банка има право да го зголеми понудениот износ наведен во проспектоот, како резултат на заокружување на распределените износи на 100.000,00 денари.“

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VII-1/2003 Претседател
10 септември 2003 година на Советот на Народна банка на
Скопје Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1311.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VII седница, одржана на 10.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи („Службен весник на РМ“ бр. 53/2002) во точка 4 став 1 се врши следната измена:

а) во алинеја 1 и 2 зборовите: „180 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

2. Во точка 5 се вршат следните измени:

а) во став 1 под А. алинеја 1 зборовите: „во странство“ се заменуваат со зборовите: „на нерезидент“.

б) во став 1 под Б. во алинеја 1 зборовите: „на резидент од нерезидент“.

3. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VII-2/2003
10 септември 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1312.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02 и 51/03), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата VII седница, одржана на 10.09.2003 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за евидентирање на кредитните работи со странство („Службен весник на РМ“ бр. 53/02) во точка 2 зборовите: „180 дена“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VII-3/2003
10 септември 2003 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1313.

Врз основа на членовите 44 и 48 од Законот за спорт ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2002), директорот на Агенцијата за млади и спорт, објавува

Л И С Т А
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПЕРИОДОТ МАЈ 2002 - ЈУНИ 2003 ГОДИНА

Ред. бр.	Име и презиме на категоризираниот спортист	Стектата спортска категорија	Остварени резултати на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Кизов Атанас	спортист од светска категорија	ФИДЕ мајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
2.	Митков Марјан	спортист од светска категорија	ФИДЕ мајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
3.	Богдановски Влатко	спортист од светска категорија	велемајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
4.	Митков Никола	спортист од светска категорија	велемајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
5.	Недев Трајко	спортист од светска категорија	интернационален мајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
6.	Јакимовиќ Драгољуб	спортист од светска категорија	интернационален мајстор - за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул - Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
7.	Ибрагимов Могамед	спортист од светска категорија	борач-слободен стил за освоено 3 место во категорија до 85 кг., на Олимписките игри во Сиднеј - Австралија од 15.08. до 15.09.2000 година.
8.	Бошевска Мирјана	спортист од светска категорија	пливач- освоено 4 место во дисциплината 400 м. мешано на европско првенство, што се одржа во Минхен, Германија
9.	Гаџиханов Насир	спортист од светска категорија	борач-слободен стил за освоено 8 место во категорија до 76 кг., на Олимписките игри во Сиднеј - Австралија од 15.08. до 15.09.2000 година
10.	Каранфилов Ванчо	спортист од светска категорија	стрелец - освоено 3 место во дисциплината воздушен пиштол во финале на СП во стрелаштво за лица со хендикеп, што се одржа од 03 до 13.07.2002 год. во Сеул, Јужна Кореја
11.	Љуљзим Вренези	спортист од меѓународна категорија	борач-слободен стил во категорија до 69 кг., за освоено 4 место на ЕП за сениори од 19 до 22.04.2001 год. во Будимпешта, Унгарија
12.	Димковски Миле	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
13.	Манев Костадин	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
14.	Манев Тодор	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
15.	Анастасов Лазо	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска

16.	Арпад Борош	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
17.	Фучкар Дамир	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
18.	Ајдин Менсур	спортист од меѓународна категорија	куглар-за освоено 7 место во екипна конкуренција на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 год., во Осиек, Р. Хрватска
19.	Миладиновски Александар	спортист од меѓународна категорија	пливач-кој на ЕП во Берлин-Германија, кое се одржа во период од 25.07 до 04.08.2002 год., ја исполни нормата согласно член 25 точка 2 од Правилникот
20.	Стефановски Томи	спортист од меѓународна категорија	маратонско пливање-за 5 место во генерален пласман во Светски куп-маратон 2001 год.
21.	Недев Дејан	спортист од меѓународна категорија	традиционално карате - освоен сребрен медал за сениори во фукуго, на ЕП одржано во период од 31.06 до 01.07.2002 год., во Москва, Русија
22.	Наковска Оливера	спортист од меѓународна категорија	стрелец-освоено 5 место во дисциплината спорт пиштол и 8 место во дисциплината воздушен пиштол (жени) во финале на СП во стрелаштво за лица со хендикеп, што се одржа од 03 до 13.07.2002 година во Сеул, Јужна Кореја
23.	Јовановски Бранимир	спортист од меѓународна категорија	стрелец-освоено 5 место во дисциплината малокалибарски пиштол слободен избор во финале на СП во стрелаштво за лица со хендикеп, што се одржа од 03 до 13.07.2002 година во Сеул, Јужна Кореја
24.	Китанска Нада	спортист од меѓународна категорија	стрелец во дисциплината воздушна пушка - која ја има исполнето нормата на Балканското првенство одржано во период од 20 до 24.02.2002 год., во Истанбул, Р. Турција, согласно член 33, табела 5 од Правилникот
25.	Нацева Гордана	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
26.	Плошницаја Оксана	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
27.	Ферзалиева Лариса	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
28.	Чупиќ Мирјана	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
29.	Дину Луминица	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
30.	Златановска Елена	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
31.	Малахова Наталија	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
32.	Боева Клара	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
33.	Будимир Андријана	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
34.	Калиниченко Ирена	спортист од меѓународна категорија	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.

- | | | | |
|-----|--------------------|------------------------------------|--|
| 35. | Андрушењко Ања | спортист од меѓународна категорија | за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г. |
| 36. | Кастратовиќ Индира | спортист од меѓународна категорија | за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г. |
| 37. | Платон Анжела | спортист од меѓународна категорија | за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г. |
| 38. | Бујанова Олга | спортист од меѓународна категорија | за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г. |
| 39. | Велкова Милева | спортист од меѓународна категорија | за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г. |

1314.

Л И С Т А
НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА-ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. бр.	Име и презиме на стручни лица- тренери	Стектата спортска категорија	Остварени резултати на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државни првенства
1.	Кочовски Иван	селектор на машката шаховска репрезентација	за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул-Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
2.	Пауновски Бранко	секундант на машката шаховска репрезентација	за пласман 7 место на шаховска олимпијада во Истанбул-Р. Турција, одржана од 28.10 до 12.11.2000 година
3.	Дарлев Ристо	селектор на боречката македонска репрезентација	за освоено 3 место во категорија до 85 кг., на Олимписките игри во Сиднеј-Австралија од 15.08. до 15.09.2000 год. (Могамед Ибрагимов-борач)
4.	Алајбегу Ментас	тренер на боречката македонска репрезентација	за освоено 6 место на ЕП за сениори Будимпешта, Унгарија, 2000 г. (Љуљзим Вренези-борач)
5.	Атанасовски Александар	тренер на македонската кугларска репрезентација	за освоено 7 место во екипна конкуренција-куглање на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 г., во Осиек, Р. Хрватска
6.	Петров Ристо	селектор на македонската кугларска репрезентација	за освоено 7 место во екипна конкуренција во куглање на СП, што се одржа од 19 до 25.05.2002 г., во Осиек, Р.Хрватска
7.	Поповски Димитрија	тренер на македонската пливачка репрезентација	Александар Миладиновски-пливач-кој на ЕП во Берлин-Германија, кое се одржа во период од 25.07 до 04.08.2002 год., ја исполни нормата согласно член 25 точка 2 од Правилникот
8.	Недев Венцислав	тренер на македонската традиционална карате репрезентација	традиционално карате-освоен сребрен медал за сениори во фукуго, на ЕП одржано во период од 31.06 до 01.07.2002 г. во Москва, Русија (Недев Дејан)
9.	Келешов Александар	тренер на македонската репрезентација за спорт и рекреација на инвалидите	за освоено 3 место во дисциплината воздушен пиштол во финале на СП во стрелаштво за лица со хендикеп, што се одржа од 03. до 13.07.2002 г. во Сеул, Јужна Кореја (Каранфилов Ванчо)
10.	Панов Александар	тренер на Р.К. Кометал Ѓорче Петров	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.
11.	Радик Владимир	тренер на Р.К. Кометал Ѓорче Петров	за освоено прво место во ракомет за титула европски шампион за натпреварувачката сезона 2001/2002 г.

И С П Р А В К И

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), направена е грешка поради што се дава

И С П Р А В К А
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2003 ГОДИНА

Во I Општ дел, во членот 1 наместо износот „55.146.067.000“ треба да стои износот „55.226.067.000“; наместо износот „54.546.067.000“ треба да стои износот „54.626.067.000“; наместо износот „59.218.280.000“ треба да стои износот „59.298.280.000“ и наместо износот „59.028.280.000“ треба да стои износот „59.108.280.000“.

Во членот 3 наместо износот „67.294.067.000“ треба да стои износот „67.374.067.000“.

Бр. 10-4322/2 Од Законодавно-правната
5 септември 2003 година комисија на Собранието на
Скопје Република Македонија

Во Правилникот за спроведување на ослободување од царина и други давачки, акциза и данок на додadena вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори, донесен од министерот за финансии, а објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 54 од 19 август 2003 година, констатирано се технички грешки поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ, АКЦИЗА И ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ), ПРИ УВОЗ НА ДОБРА-СТОКИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗА И ДДВ ЗА ПРОМЕТОТ НА ДОБРА И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА, ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ДОНАТОРИ

1. Во членот 4, став (2), точка 2, во алинеја 3, објавена на страна 14, наместо постојната алинеја 3 треба да стојат алинеите 3 и 4 кои гласат:

“- име на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и

- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донорните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.“

2. Во Образецот АЗ-П, објавен на страна 17, во насловот наместо зборовите: “за обезбедување средства од Буџетот на РМ за плаќање на ДДВ и акциза за прометот на добра и услуги во земјата за реализирање на проекти“ треба да стојат зборовите: “БАРАЊЕ за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ од Буџетот на Република Македонија за прометот на добра и услуги во земјата за реализирање на проекти“.

Од Редакцијата

МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ИНДУСТРИЈА
24.

Врз основа на член 146 од Законот за авторски и сродни права („Сл. весник на РМ“ бр. 47/96,3/98) и член 22 од Статутот на Македонска Музичка Индустрija - Здружение на фонограмски продуценти (во натамошниот текст ММИ), Собранието на Здружението, на 22.05.2003 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ

Член 1

Овој правилник ги одредува условите под кои корисниците - физичките или правните лица (во натамошниот текст: корисници) на територијата на РМ, можат да ги обавуваат следните активности:

- радиодифузно емитување и друго јавно соопштување на фонограми со снимени изведби на несценски музички дела, издадени за комерцијални цели или нивни репродукции, коишто непосредно се користат за радиодифузно емитување и друго јавно соопштување;

- кабловско реемитување на фонограмите, независимо дали се работи за нивните сопствени права или правата им се пренесени од страна на другите носители на правата;

- репродуцирање на фонограми со снимени изведби на несценски музички дела - механички права;

- изнајмување на фонограми;

- јавно соопштување, односно репродуцирање делови на фонограми со снимени авторски музички дела и изведби за наставни цели; (во натамошниот текст: користење).

Член 2

Корисникот треба користењето на фонограми да го пријави во ММИ, а ММИ кај ја утврди висината на надоместот за соодветното користење, согласно важечката Тарифа. ММИ со корисникот може да склучи и договор (во натамошниот текст: индивидуална спогодба) со којшто ќе се утврди висината на надоместокот за користење (во натамошниот текст: надомест).

ММИ има право да наплатува надоместок за користење и тогаш, кога корисникот нема да го пријави користењето и не склучи индивидуална спогодба со којашто ќе биде утврдена висината на надоместокот. Во тој случај, се применува важечката Тарифа за користење којашто претставува составен дел на овој правилник.

Член 3

Корисниците се должни во рок од 15 дена по користењето на фонограмите да достават список на сите употребени фонограми до ММИ, а во случај, кога се плаќа месечен паушал (точка 1 и 3 од член 1 од овој правилник), тие се должни списоците да ги доставуваат еднаш месечно.

Член 4

Должности на корисникот се:

- да и ги доставува на ММИ сите релевантни податоци за утврдување на висината на надоместокот;

- да го подмири утврдениот, односно договорениот износ на надоместок во одредениот рок, а корисникот кој го плаќа надоместокот паушално, мора во рокот одреден со овој правилник или индивидуалната спогодба, да ги подмирува износите на месечниот паушал;

- да исполнува и други услови, одредени за одделен начин на користење, утврдени во овој правилник или индивидуална спогодба;

- да ги почитува изведувачките и моралните права на изведувачите и сите права на производителите на фонограми.

Секое друго однесување, ММИ ќе го третира како кршење на правата на изведувачите и на производителите на фонограми.

Член 5

Корисниците не треба да пријавуваат користење на фонограми во наставата во училишта и градинки, каде што се изведува редовно школување и воспитување, ниту пак во музички училишта.

Користењето на фонограми во наставата, за којашто учесниците треба да плаќаат школарина (освен музичките училишта), корисниците мораат да го пријават најдоцна 10 работни дена пред почетокот на учебната година или на курсот, а ММИ ќе одреди еднократен надоместок за користење за времетраењето на школската година или на курсот.

Корисникот мора да го подмири надоместокот пред почетокот на наставата или на курсот, ако во индивидуалната спогодба не е утврдено поинаку.

Член 6

Добротворните приредби се ослободени од плаќање на надоместок, со тоа што организаторите мораат износот на надоместокот, којшто би морале да го платат за

користењето на фонограми, во рокот одреден за плаќање на надоместокот, да го дозначат на ММИ и воедно, да наведат на која жиро-сметка ќе одат средствата за добротворни цели.

ММИ, надоместокот од претходниот став на овој член, во рок од 15 дена ќе го префрли на жиро-сметка отворена за добротворни средства.

Организаторите на добротворни приредби, мораат на ММИ, покрај списокот на употребени фонограми, да и достават и потребни докази за добротворниот карактер на приредбата.

Во случај, ако ММИ оцени дека фонограмите не биле употребени на приредбата чијшто профит е наменет исклучиво за добротворни цели, во рок од 8 дена од приемот на уплатата, го известува корисникот и му поставува дополнителен рок за доставување на потребните докази за добротворниот карактер на приредбата.

Во случај кога корисникот и во оставениот рок не ги поднесе задоволителните и веродостојните докази, или ММИ утврди дека приредбата не била до таа мера добротворна за да може корисникот да биде ослободен од плаќање на надоместот, користењето на фонограми на таа приредба ММИ ќе ја третира и пресмета како и секое друго користење.

Во случај ако ММИ утврди дека корисникот употребил само дел од средствата собрани на приредбата во добротворни цели, може корисникот да го ослободи од плаќање на само сразмерниот дел на средства што се собрани и употребени во добротворни цели.

Член 7

За добротворни приредби се сметаат:

- приредби чиј организатор е организација, регистрирана како непрофитна организација за добротворни дејности;
- приредби на коишто сите учесници настапуваат бесплатно, а организаторот за тоа поднесува соодветни докази;
- приредби за кои финансвата документација која што организаторот мора да ја поднесе најдоцна 15 дена по приредбата, докажува дека трошоците не надминуваат 35% од сите приходи.

Член 8

ММИ може со корисниците кои се здружени во интересни заедници или здруженија, а во одделни случаи и со корисниците кои ќе ги одреди Собранието на ММИ, да склучи посебни тарифни спогодби ако тие содржат и одредби, коишто би претставувале поекономично работење на ММИ, овозможуваат посредување на подетални податоци за користење или други поволности за поефектно остварување на целите на ММИ.

Член 9

Освен при јавно емитување, кога корисникот може да избира меѓу различните начини за утврдување на надоместокот, коишто содржат различни критериуми и параметри, основа за одредување на надоместокот е приходот остварен при користење на фонограмите.

Кај начините на користење, кај коишто тешко може да се утврди непосредна или посредна имотна корист, се зема предвид трошковна пресметка на користење бруто хонорар којшто го примаат учесниците ако тој го надминува износот на други приходи (влезници или други облици на плаќање), или ако влезот е слободен, а надоместокот може да се одреди и во паушален износ.

Член 10

Измени на тарифата предлага Собранието на ММИ. Министерството за култура ги одобрува предложените измени.

Член 11

Радиодифузните организации се должни на ММИ да и доставуваат еднаш месечно прегледи на емитуваните дела (во натамошниот текст: прегледи).

Организаторите на културно-уметнички и забавни приредби се должни на ММИ да и доставуваат преглед за тоа кои фонограми ги употребиле.

Прегледот има значење на финансиски документ, па затоа корисникот одговара за правилноста и вистинитоста на податоците коишто ги содржи истиот.

Член 12

Прегледот од претходната точка од овој правилник треба да ги содржи следните податоци:

- целосно и правилно определување на снимката
- изведувач/и
- производител на фонограмот на којшто е издадена снимката
- датум на користење.

ММИ може по потреба да им одреди на корисниците, за секое користење, а може и само за одделни начини на користење, да достават и евентуални други податоци, потребни за правилна пресметка на надоместокот и подоцнежната распределба на надоместоците.

ММИ може на корисниците да им одреди посебен образец или облик (на пример, компјутерски преглед) за пријава на употребените фонограми. Собранието на ММИ може да одлучи, на корисникот кој прегледот на употребени фонограми го доставува во облик којшто ги намалува трошоците на работата на ММИ, навремено да им признае посебен попуст.

Член 13

Корисникот мора да го пријави користењето на фонограми во ММИ, најдоцна 5 работни дена пред почетокот на користењето, ако со овој правилник или некој друг евентуален акт не е поинаку определено, а во случајот на паушално плаќање за користење, најдоцна 15 дена по користење, односно до секој 10-ти во месецот за претходниот месец.

Член 14

Заедно со податоците за употребените фонограми, корисниците мораат во рокот од претходниот член од овој правилник, да ги достават и релевантните податоци коишто ММИ ќе ги употреби како основица за пресметка на надоместокот.

Со овој правилник утврдени се три начини за определување на основицата, при што, секогаш се употребува само еден од начините. Ако основицата може да се определи на повеќе начини, истата се одредува на начинот којшто во овој правилник е наведен пред другите можни начини.

1 начин

- Основицата се одредува во проценти во зависност од:
- приходот остварен при користење на фонограмите (влезници, консумација, покачена цена во моментот на користење на фонограмите)
 - пресметката на трошоците на приредбата или
 - бруто хонорарот на учесниците во приредбата, ако е тој поголем од приходите од приредбата.

2 начин

Во случај кога учесниците настапуваат бесплатно, ако влезот е слободен, ако не можат да се достават податоците за одредување на висината на надоместокот според претходниот став на овој член, или пак, податоците за приходот од приредбата или за хонорарите на учесниците се нереални, основицата се одредува спрема бројот на седиштата или на можните посетители, а може и по м² од просторот за приредби, така што на 1 м² се сметаат по 2 можни посетители; тарифата може да го одреди најмалиот број на посетители. Утврдениот или добиениот број на посетители се множи со просечната цена на влезницата за истородни или слични приредби во ист временски период.

3 начин

Во случај кога приредбата на која што се употребуваат фонограми е целосно без приход и сите учесници настапуваат бесплатно, или пак, надоместокот е помал од најнискиот паушално утврден износ определен за одделен начин на користење и за основицата, не може да се земе ниту еден друг податок за приредба или за

користење на фонограми, основницата не се одредува, туку корисникот плаќа паушален надомест одреден со тарифата за истиот начин на користење, на која фонограмот бил употребен.

Член 15

Во случај кога податоците за одредување на основницата од претходниот член на овој правилник, коишто ги доставува корисникот, не се доволни за одредување на основницата или пак, ММИ оцени дека не се веродостојни, може од корисникот да побара, во одреден рок да ги дополни податоците или да достави дополнителни докази за податоците, врз основа на кои ќе се пресмета основницата.

Ако корисникот во одредениот рок не ги дополни податоците или не достави дополнителни веродостојни докази, ММИ може да се обиде сама да ги пронајде податоците коишто би можеле да претставуваат основница. Во случај да не можат да се најдат таквите податоци, а податоците коишто ги доставил корисникот се нереални или отстапуваат од податоците карактеристични за користењето на фонограмите коишто корисникот ги пријавил, ММИ може според сопствена оценка да ја одреди висината на основницата, такашто ќе ги употреби просечните податоци за вообичаеноста на користење на фонограмите, на начинот којшто го пријавил корисникот.

Член 16

Правилникот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

А.бр. 8/03
22 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на ММИ,
Златко Ристовски, с.р.

ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ

Тарифните ставки на одделни тарифни броеви се однесуваат на одделни начини на утврдување на основницата за плаќање на надоместокот, утврдена во член 14 од Правилникот за користење на фонограми, а за јавно емитување во член 9 од истиот правилник.

И. Јавно изведување со помош на фонограми

А. Концерти, забавни приредби и караоке, освен дискотеки, каде што изведувачите настапуваат на музичка основа (плеј-бек), а најмалку вокалот е отпеан во живо

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	6 %	20	2.250,00 ден

Во случај изведувачите да настапуваат со целосна снимка (целосен плеј-бек), износот на надоместокот се зголемува за 25%.

Надоместокот е одреден за една приредба и се плаќа за секоја приредба одделно.

Б. Дискотеки и угостителски објекти каде што изведувачите настапуваат на музичка основа (плеј-бек), а најмалку вокалот е отпеан во живо

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	6 %	30	2.800,00 ден

Во случај изведувачите да настапуваат со целосна снимка (целосен плеј-бек), износот на надоместокот се зголемува за 25%.

Надоместокот е одреден за една приредба и се плаќа за секоја приредба одделно.

В. Повремени приредби со танци во сали за танцување или други простории, коишто не се наведени во другите тарифни броеви, со исклучок на угостителските објекти и дискотеки, без оглед на начинот на емитување на фонограмите

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	6 %	30	2.800,00 ден

Надоместокот е утврден само за една приредба и се плаќа за секоја приредба одделно.

II. Емитување со фонограми, јавно пренесување и секундарно емитување

А. Дискотеки

Надоместокот се пресметува паушално, во зависност од просечниот број работни денови во месецот, без оглед на фактичкиот број работни денови во месецот.

Можен број посетители	Број работни денови месечно		
	1 - 4	5 - 8	9 - 12
до 50	5.700,00ден	7.080,00ден	8.760,00ден
од 51 до 100	7.075,00ден	8.155,00ден	10.100,00ден
од 101 до 150	8.155,00ден	9.770,00ден	11.455,00ден
од 151 до 200	9.770,00ден	11.117,00ден	12.800,00ден
од 201 до 250	11.117,00ден	12.465,00ден	13.475,00ден
од 251 до 350	12.465,00ден	13.812,00ден	14.815,00ден
од 351 до 450	13.812,00ден	15.160,00ден	16.170,00ден
од 451 до 600	15.160,00ден	16.510,00ден	17.518,00ден
од 601 натаму	800,00 ден. за секои дополнителни 100 можни посетители		

Можен број посетители	Број работни денови месечно	
	13 - 16	17 - 20
до 50	10.590,00ден	12.130,00ден
од 51 до 100	11.790,00ден	13.475,00ден
од 101 до 150	13.140,00ден	14.800,00ден
од 151 до 200	14.485,00ден	16.170,00ден
од 201 до 250	15.835,00ден	17.520,00ден
од 251 до 350	17.180,00ден	18.870,00ден
од 351 до 450	18.530,00ден	20.215,00ден
од 451 до 600	19.880,00ден	21.560,00ден
од 601 натаму	800,00 ден. за секои дополнителни 100 можни посетители	

Надоместокот се плаќа месечно.

Б. Угостителски објекти

Можен број посетители	Надоместок
до 50	1.350,00ден
од 51 до 100	1.880,00ден
од 101 до 150	2.700,00ден
од 151 до 200	3.500,00ден
од 201 до 250	4.550,00ден
од 251 до 300	5.350,00ден
од 301 до 350	6.150,00ден
од 351 до 450	6.700,00ден
од 451 до 550	7.750,00ден
од 551 натаму	550,00 ден. за секои дополнителни 100 можни посетители

Надоместокот се плаќа месечно и се употребува за локалитете каде што употребените фонограми не ја преминуваат вообичаената разговорна гласност и за користење не може да се користи некој друг тарифен број. Во случај, гласноста на употребените фонограми да ја надминува вообичаената разговорна гласност, ако постои можност за танцување, ако фонограмите ги емитува DJ или посебен уред наменет за таа цел, за таквите денови, покрај надоместокот според тој тарифен број, се наплаќа и надоместок според тарифниот број II/A, а во случај на поинакво користење, се пресметува по тарифниот број којшто ја одредува висината на надоместокот за таквиот начин на користење.

В. Ноќни клубови

Можен број посетители	Надоместок
до 50	1.600,00ден
од 51 до 100	2.150,00ден
од 101 до 150	3.200,00ден
од 151 до 200	4.000,00ден
од 201 до 250	5.000,00ден
од 251 до 300	6.150,00ден
од 301 до 350	7.200,00ден
од 351 натаму	550,00 ден. за секои дополнителни 100 можни посетители

Надоместокот се плаќа месечно и се употребува за клубовите каде што употребените фонограми не ја надминуваат вообичаената разговорна гласност и за користење не може да се користи некој друг тарифен број. Во случај, гласноста на употребените фонограми да ја надминува вообичаената разговорна гласност, ако постои можност за танцување, ако фонограмите ги емитува DJ или посебен уред наменет за таа цел, за таквите денови, покрај надоместокот според тој тарифен број, се наплаќа и надоместокот според тарифниот број П/А, а во случај на поинакво користење, според тарифниот број којшто ја одредува висината на надоместокот за таквиот начин на користење.

Г. Танцови натпревари, ревији на мраз или слични приредби кај коишто станува збор за комбинација на различни уметнички видови и кај коишто фонограмите не се употребуваат за звучна кулиса, туку како дел од приредбата

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	7 %	30	3.350,00 ден

Надоместокот се плаќа за секоја приредба одделно.

Д. Театри

Надоместокот се плаќа за користење на непорачани фонограми коишто се изведуваат во драмско-сценски претстави како придружба, илустрација, или пак, се вклучени во драмското дело и за порачаните фонограми, за коишто изведувачите не ги пренеле правата на нарачателот, односно на корисникот.

Траење на музиката	1.	2.	3.
до 10 минути	1 %	8	1.150,00 ден
до 20 минути	2 %	13	1.690,00 ден
над 30 минути	3 %	17	2.250,00 ден

Во случај, кога фонограмите употребени во претставата, се употребени и пред почетокот на претставата, за време на паузата или по завршувањето на претставата, надоместокот се зголемува за 25 %.

Надоместокот се плаќа за секоја претстава одделно.

Во случај, фонограмите да се употребуваат пред претставата, за време на паузата или по завршувањето на претставата, а тие не се употребуваат во претставата, за секоја одделна пиеса се плаќа по 2.250,00 ден. месечно, без оглед на тоа колку пати во месецот претставата била прикажана.

Г. Кина

Надоместокот се плаќа за користење на фонограми пред претставата, за време на паузата или по претставата.

Можен број посетители	Надоместок
до 300	противвредност на пет влезници
од 301 напред	противвредност на седум влезници
над 500	противвредност на десет влезници

Надоместокот се плаќа за секоја претстава одделно, при што вкупниот годишен износ за одделна кино сала не смее да биде понизок од:

Можен број посетители	Надоместок
до 200	8.000,00 ден
до 300	12.000,00 ден
до 400	16.000,00 ден
500 и повеќе	20.000,00 ден

Е. Различни приредби на коишто се употребуваат фонограми

1. Прослави, академии

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	-	20	1.150,00 ден

2. Веселби

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	7 %	17	2.680,00 ден

3. Банкети, забави, матурски балови, свадби и други слични приредби

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	4 %	13	2.000,00 ден

4. Пречек на Нова година, прочка (карневал) и други празнични или традиционални приредби, коишто не можат да се рангираат во некои други тарифни броеви

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	8 %	31	3.350,00 ден

Ж. Школи за танцување

Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 2.150,00 ден.

3. Модни ревији, натпревари во убавина и други слични приредби

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	3 %	15	1.600,00 ден

С. Спортски и рекреативни приредби со музика (ритмичка гимнастика, уметничко лизгање, дресурно јавање...)

Начин	1.	2.	3.
Надоместок	2 %	30	1.100,00 ден

И. Фитнес студио, рекреативен центар и други слични установи

Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 1.350,00 ден

Ј. Игралшта, стадиони, спортски сали (за фонограми коишто се употребуваат пред приредбата, за време на паузите и по приредбата)

Можен број посетители	Надоместок
до 1.000	550,00 ден
од 1.001 до 5.000	1.150,00 ден
од 5.001 до 10.000	1.690,00 ден
од 10.001 до 20.000	2.250,00 ден
од 20.001 до 30.000	10.550,00 ден
од 30.001 натаму за секои дополнителни 500 посетители уште по 1.100,00 ден	

Надоместокот се плаќа за секоја приредба одделно.

К. Базени, лизгалишта

1. Базени

Се плаќа месечен паушал којшто изнесува 2.650,00 ден.

2. Лизгалишта

Во случај да е потребно да се плати влезница за влез во лизгалиште, се плаќа месечен паушал во висина од 4.000,00 ден, а инаку се плаќа паушал наведен во претходната точка (базени).

Л. Артистички приредби и забавни паркови

1. Артистички приредби во циркуси

Број на седишта	Дневно	Неделно	Месечно
до 200	450,00 ден	900,00 ден	1.470,00 ден
од 201 до 400	900,00 ден	1.750,00 ден	2.150,00 ден
од 401 до 600	1.350,00 ден	2.700,00 ден	2.950,00 ден
од 601 натаму	1.750,00 ден	3.475,00 ден	3.880,00 ден

2. Забавни паркови

Број посетители	Дневно	Неделно	Месечно
до 200	215,00ден	450,00ден	890,00 ден
од 201 до 400	450,00ден	890,00ден	1.790,00ден
од 401 до 600	890,00ден	1.350,00ден	2.450,00ден
од 601 натаму	1.350,00ден	1.790,00ден	3.350,00ден

Л. Juke box (џубокс)

Се плаќа месечен паушал во висина од 3.350,00ден

М. Интернет (сајбер) кафе

За секој компјутер поврзан во мрежа, за којшто корисникот не треба да плаќа надоместок за користење или евентуален друг надоместок, годишниот надоместок изнесува 1.600,00 ден.

Во случај кога за користењата на компјутер треба да се плати надоместок за користење или евентуален друг надоместок, за сите компјутери заедно се плаќа паушален месечен надоместок според следната пресметка:

- просечен надоместок за еден корисник-х број на работни часови, х број на работни денови во месецот, но не помалку од 500,00 ден за секој компјутер.

Н. Угостителски објекти со радио или ТВ приемник

За приемник со еден или два звучника месечниот надоместок изнесува 800,00 ден. За секој нареден звучник којшто не претставува неделлива целина со приемната единица, се плаќа дополнителен месечен надоместок во висина од 55,00 ден.

Ако корисникот има музички столб или друг сличен уред којшто содржи повеќе компоненти, односно уреди за емитување на фонограми, месечниот надоместок се одредува според тарифниот број II/Б, односно II/Б.

Ѕ. Кабловска ретрансмисија во хотели

За секој радио или ТВ приемник во соба се плаќа месечен надоместок во висина од 16,00 ден.

За радио и ТВ приемници во заеднички простории, односно просториите каде имаат пристап поголем број на луѓе, се плаќа месечен надоместок според тарифниот број II/О.

О. Трговски фирми и стоковни центри, продавници, пазари, бензински пумпи

Површина на продажниот простор	Надоместок
од 51 м2 до 100 м2	650,00 ден
од 101 м2 до 200 м2	850,00 ден
од 201 м2 до 300 м2	1.150,00 ден
од 301 м2 до 400 м2	1.450,00 ден
од 401 м2 до 500 м2	1.750,00 ден
од 501 м2 до 600 м2	1.850,00 ден

Ако површината на продажниот простор надминува 600 м2, се плаќа дополнителен надоместок:

Површина на продажниот простор	Надоместок
од 601 м2 до 1.000 м2	105,00 ден за секои започнати 100 м2 дополнителен простор
од 1.001 м2 до 2.000 м2	105,00 ден за секои започнати 200 м2 дополнителен простор
од 2.001 м2 до 5.000 м2	105,00 ден за секои започнати 500 м2 дополнителен простор
над 5.000 м2	55,00 ден за секои започнати 100 м2 дополнителен простор

Надоместокот се плаќа месечно.

П. Превозни средства

1. Автобуси

а. Радио приемници

Релација	Надоместок
Градски и приградски сообраќај	55,00 ден
Меѓуградски сообраќај	80,00 ден
Меѓународен сообраќај	100,00 ден

б. Други уреди (ЦД, касетофон ...)

Релација	Надоместок
Градски и приградски сообраќај	80,00 ден
Меѓуградски сообраќај	135,00 ден
Меѓународен сообраќај	190,00 ден

Ако надоместокот се пресмета според тарифниот број II/П 1б, тогаш не треба да се плаќа надоместок според тарифниот број II/П 1а.

Надоместокот се плаќа месечно.

2. Авиони и други воздушни летала

Надоместокот се плаќа во паушален годишен износ од 5.600,00 ден за секој авион или друго воздушно летало.

3. Бродови

Надоместокот се плаќа во паушален годишен износ од 10.160,00 ден.

4. Возови

Надоместокот се плаќа месечно по 250,00 ден за секој вагон.

Р. Дукани, работилници, деловни простори, чекални и друг јавен простор

1. Дукани и работилници

За радио или ТВ приемник се плаќа полугодишен надоместок во износ од 3.350,00 ден.

Во случај на користење на грамофон, касетофон, радио-касетофон, ЦД или музички столб, се плаќа полугодишен надоместок во износ од 5.080,00 ден, но не треба да се плаќа надоместок од претходниот став на овој тарифен број.

2. Фризерски салони

За радио или ТВ приемник се плаќа полугодишен надоместок во износ од 2.680,00 ден.

Во случај на користење на грамофон, касетофон, радио-касетофон, ЦД или музички столб, се плаќа полугодишен надоместок во износ од 5.350,00 ден, но не треба да се плаќа надоместок од претходниот став на овој тарифен број.

3. Деловни простори со масовен достап на странки

Површина на деловниот простор	Надоместок
до 50 м2	4.000,00 ден
од 51 м2 до 100 м2	6.000,00 ден
од 101 м2 до 200 м2	8.000,00 ден
над 200 м2	11.000,00 ден

Надоместокот се плаќа еднаш годишно.

4. Деловни простори - озвучување за вработените

Површина на деловниот простор	Надоместок
до 500 м2	650,00 ден
од 501 м2 до 750 м2	1.350,00 ден
од 751 м2 до 1.000 м2	2.000,00 ден
над 1.000 м2	2.650,00 ден

Надоместокот се плаќа на три месеци.

5. Саеми

За озвучување коешто се употребува на саемскиот простор, дневниот надоместок изнесува 650,00 ден, неделниот 1.850,00 ден, месечниот 4.800,00 ден.

За користење на фонограми на одделни изложбени простори, без оглед на плаќањето на надоместокот од претходниот став, се плаќа уште 250,00 денари на ден.

6. Изложби, музеи и галерии

Неделниот надоместок изнесува 160,00 ден, месечниот 550,00 ден.

7. Чекални, станици и аеродроми

За чекалните се плаќа годишен надоместок во висина од 3.350,00 ден.

За користење на фонограми на автобуски и железнички станици, вклучувајќи ги и чекалните на тие станици, се плаќа месечен надоместок во висина од 900,00 ден.

За користење на фонограми на аеродроми се плаќа месечен надоместок во висина од 3.200,00 ден.

8. Паркинзи и паркирни куќи

За паркинзи се плаќа месечен надоместок во висина од 1.100,00 ден, а за паркирни куќи - месечен надоместок во висина од 600,00 ден. за секој 100 паркинг места.

9. Лифтови

Годишниот надоместок за користење на фонограми во лифтови изнесува 1.350,00 ден. за секоја кабина.

10. Други јавни места

Плаќањето се одредува во согласност со Правилникот за користење на фонограми, чијшто составен дел е оваа тарифа и е во согласност со значењето на фонограмите за дејноста на корисникот.

С. Цркви

За јавно емитување на фонограми во цркви се плаќа годишен надоместок во висина од 4.300,00 ден.

Т. Воени установи

За користење на фонограми во воени установи се плаќа месечен надоместок во износ од 1.200,00 ден.

К. Друго**1. Услуги по телефон**

Месечниот надоместок за користење на фонограми по телефон, изнесува 4% од приходите остварени со такво користење.

У. Користење на фонограми во компјутерски мрежи

Висината на тарифата се одредува со индивидуална спогодба, а надоместокот се одредува во зависност од обемот, намената и значењето на фонограмите за дејноста на корисникот. Во случај на истовремено јавно емитување (simulcasting) или исклучиво емитување во мрежа (webcasting), се употребува тарифата утврдена за јавно емитување.

III. Радиодифузно емитување

Висината на надоместокот за јавна радиодифузија се одредува со индивидуални спогодба со радиодифузните друштва, или со спогодба со здруженија на радиодифузните друштва. Доколку таква спогодба не е склучена, висината на надоместокот се одредува со користење на еден од следните начини:

1. 4% од бруто приходот на радиодифузното друштво, остварен во изминатата година, при што месечниот надоместок претставува 1/12 од тој дел или

2. по 3,50 ден месечно за секој слушател на одделна програма, при што минималниот месечен надоместок изнесува 50.000,00 ден месечно и по 2,25 ден. месечно за секој гледач на одделна програма, при што минималниот месечен надоместок изнесува 33.500,00 ден.

Во случај на емитување на програма по нарачка (TV on demand) надоместокот изнесува 2,5 ден месечно за секој корисник одделно, а минималниот месечен надоместок 40.000,00 ден.

Во случај на кабловско емитување, надоместокот изнесува 10,00 ден месечно за секој кориснички кабловски приклучок одделно или

3. варијабилниот дел на месечниот надоместок којшто претставува 1/12 од 2% од бруто приходот на радиодифузната организација во изминатата календарска година и фиксниот дел на месечниот надоместок за секоја одделна програма, којшто се одредува според бројот на жителите кои живеат на подрачјето што го покрива програмата со својот сигнал (потенцијален аудиториум).

Број жители	Фиксен дел на надоместокот
до 150.000	27.000,00ден
од 150.001 до 299.999	64.000,00ден
од 300.000 до 399.999	100.500,00ден
од 400.000 до 499.999	133.500,00ден
од 500.000 до 999.999	215.000,00ден
од 1.000.000 до 1.499.000	268.000,00ден
над 1.500.000	400.000,00ден

IV. Изнајмување на фонограми

За изнајмување на фонограми, дневниот надоместок изнесува 20% од надоместокот за изнајмување на секој одделен фонограм. Надоместокот за секој изнајмен фонограм не смее да биде понизок од 13,00 ден за секој ден од изнајмувањето.

25.

Врз основа на членовите 22 и 49 од Статутот на Македонска Музичка Индустрија - Здружение на фонограмски продуценти (во натамошниот текст: ММИ), Собранието на ММИ, на својата седница одржана на 22.05.2003 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИ****Воведни одредби****Член 1**

Овој правилник го одредува начинот на распределба на надоместоците за користење на фонограми коишто ММИ ги прибира и наплатува, врз основа на одредбите од Законот за авторски и сродни права и во согласност со важечкиот Правилник за користење на фонограми.

Прибирање на средства и трошоци на ММИ**Член 2**

Сите средства коишто ММИ ќе ги прибере од обврзниците за плаќање на надоместоци за:

- радиодифузно емитување и друго јавно соопштување на фонограми со снимени изведби на несценски музички дела, издадени за комерцијални цели или нивни репродукции коишто непосредно се користат за радиодифузно емитување и друго јавно соопштување;

- кабловско реемитување на фонограмите, независимо дали се работи за нивните сопствени права или за правата што им се пренесени од другите носители на правата;

- репродуцирање на фонограми со снимени изведби на несценски музички дела - механички права;

- изнајмување на фонограми;

- јавно соопштување, односно репродуцирање делови на фонограми со снимени авторски музички дела и изведби за наставни цели ќе се собираат на единствена сметка.

Од тие средства ММИ може за вршење на својата дејност да користи само 30%.

Принцип на распределбата**Член 3**

Основен принцип за распределба на собраните средства меѓу фонограмските продуценти е принципот на фактичко користење (во натамошниот текст: дефинирано користење).

Дури во случај кога вистинското користење на фонограми не ќе може да се утврди, или ако утврдувањето и распределбата би одзеле премногу време или би биле неспразмерни со трошоците, собраните средства ќе се распределуваат според правилата утврдени со овој Правилник (во натамошниот текст: недефинирано користење).

Распределба на средствата за дефинирано користење

Член 4

По одбивање на 30% од средствата собрани врз основа на дефинирано користење, остатокот од 70% ММИ ќе го подели на половина, со тоа што едната половина ќе ја распредели меѓу производителите на фонограми, а втората ќе ја исплати на изведувачите кои имаат право на тоа, при што уделот во распределбата меѓу производителите на фонограми и изведувачите не може да се менува.

Распределба на средствата собрани за недефинирано користење

Член 5

Средствата собрани за недефинирано користење во секој пресметковен период, се додаваат кон надоместокот на комерцијални радио-станици коишто го покриваат регионот, во којшто надоместокот за недефинирано користење бил собран.

Средствата од претходниот став, се додаваат кон надоместоците на одделни комерцијални радио-станици, пропорционално на висината на надоместокот што тие радио-станици и го плаќаат на ММИ.

Средствата од првиот став од овој член се распределуваат само меѓу тие фонограмски продуценти, кои до крајот на пресметковниот период во којшто тие средства биле собрани, на ММИ ќе и потпишат овластување или пак, ММИ ги застапува врз основа на спогодба склучена со друго Здружение за колективно остварување на правата.

Исплата на фонограмски продуценти

Член 6

На фонограмските продуценти им се исплатуваат средствата коишто им припаѓаат (во натамошниот текст: надомест), кога ќе ја достигнат минималната сума што по потреба и ја одредува Собранието на ММИ, во зависност од трошоците сврзани со дознаката.

Надоместоците коишто не се исплаќаат остануваат на сметката на изведувачот уште пет години, откако ММИ ќе ги прокнижи во полза на изведувачот. Ако сите надоместоци на изведувачот и за пет години не ја достигнат потребната минимална сума, тогаш ММИ тие средства ќе ги вклучи во надоместоците собрани за недефинирано користење, и истите ќе ги распредели, во согласност со правилата за распределба на надоместоци собрани врз основа на недефинирано користење.

Непознати продуценти и продуценти без овластување

Член 7

Надоместоците за непознатите фонограмски продуценти или фонограмски продуценти кои на ММИ не и потпишале овластување, или ММИ не ги застапува врз основа на спогодба склучена со друга колективна организација, остануваат на сметка на здружението уште пет години.

Во случај кога фонограмскиот продуцент за тоа време не може да се пронајде, или пак тој на ММИ не и потпишал овластување за застапување, односно ММИ не го застапува врз основа на спогодба склучена со друга колективна организација, ММИ тие средства ќе ги вклучи во надоместоците собрани за недефинирано користење и истите ќе ги распредели во согласност со правилата за распределба на надоместоци, собрани врз основа на недефинирано користење.

Достава на податоци на фонограмските продуценти и пријава на фонограми и снимки

Член 8

Податоците за изведувачот, потребни за пресметка и дознака на хонорари, производителот на фонограми и ги доставува на ММИ на посебен образец којшто е составен дел на овој правилник, а истите можат да ги достават и изведувачите при потпишување на овластувањето за застапување.

Изведувачите кои ќе се зачленат во Здружението на изведувачи, самите, на истиот образец ги доставуваат потребните податоци до ММИ при зачленувањето.

Секој производител на фонограми и ги доставува на ММИ потребните податоци при зачленувањето и тоа на образец што е составен дел на овој правилник, а податоците за странските производители на фонограми, ММИ ги добива од претставниците на странските производители во Македонија, од странските здруженија за колективно остварување на правата и од други меѓународни извори.

Производителот треба на ММИ да и го пријави новиот фонограм на образецот којшто е составен дел од овој правилник и тоа, 10 дена по објавувањето.

Во случај, снимката се уште да не е издадена на фонограм и не и е општо достапна на јавноста, а истата веќе почнува јавно да се емитува, производителот на фонограмот е должен снимката да ја и пријави на ММИ на образецот што е составен дел на овој правилник. Во случај кога производителот на фонограмите се уште е непознат, а снимката веќе започнува да се емитува во јавноста, изведувачите треба на ист начин како и производителите, снимката да ја пријават сами.

За пријавување на снимката од претходниот став на овој член, производителот може да се договори и непосредно со изведувачите.

Поделба на изведувачи

Член 9

Изведувачите се делат на следниот начин:

- водечки изведувачи,
- значајни договорни изведувачи,
- други договорни изведувачи.

Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и членови на музичка група.

Категоријата на значајни договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени солисти и други повидни изведувачи.

Категоријата на други договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени студиски музичари, создавачи на звук и други изведувачи кои врз основа на нивниот придонес при создавање на музичката снимка, не можат да се рангираат во ниедна од другите две категории.

Во случај кога при создавање на снимка учествуваат и продуцентот и диригентот, на продуцентот му се признава статус на водечки изведувач, а на диригентот статус на значаен договорен изведувач, освен кај снимките што најпрвин се објавени на филм, каде што на двајцата им се признава статус на водечки изведувач, и кај снимки на посложени музички дела, каде што на диригентот му се признава статус на водечки изведувач, а на продуцентот-статус на значаен договорен изведувач.

Изведувачите во поголеми групи (оркестарски изведби без водечки изведувачи, биг бендови), спаѓаат во договорни изведувачи, додека диригентот и солистите кои ќе отсвират поголема соло улога во поголем дел од музичката творба, се сметаат за водечки изведувачи.

Рангирање во категории

Член 10

Одделен изведувач во една снимка може да се рангира само во една од категориите, освен во случај кога при создавање на снимката, покрај изведувачката работа, извршил и работа на продуцент, диригент или друг изведувач и врз основа на тоа дело има право на дополнителен изведувачки надоместок, односно на рангирање во дополнителна изведувачка категорија.

Во случај да настапат околностите од претходниот став од овој правилник, изведувачот во категоријата на други изведувачи може да се рангира само еднаш.

Распределба на надоместоци меѓу категориите на изведувачи

Член 11

Од делот кој ММИ ќе го распредели меѓу изведувачите, 50% од тие средства им припаѓаат на водечките изведувачи, а 50% на сите договорни изведувачи заедно, при што тој сразмер не може да се менува.

Хонорар на водечки изведувачи

Член 12

Надоместокот што им припаѓа на водечките изведувачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки изведувачи на снимката.

Начинот на распределба на изведувачките хонорари, опишан во претходниот став, не се применува ако водечките изведувачи своите удели во поделбата на надоместокот ги определат поинаку, а тоа треба да се гледа во пријавата на снимката при првото влегување на фонограмот со снимката, за којашто важи поинаква распределба, или на пријавата на снимката од став 5 од член 9 од овој правилник.

За снимките на фонограмите издадени пред стапувањето во сила на овој правилник, важи двегодишен преоден рок за пријава, во којшто изведувачите, во случај на поинаква распределба, на ММИ треба да и достават оригинал од спогодбата со којашто се договориле за поинаква распределба.

Во случај, ако изведувачите се договорат за поинаков начин на распределба, подоцна, тие мораат на ММИ да и ја достават оригиналната спогодба за изменетиот начин на распределба. Променетата распределба стапува во сила дури во тој пресметковен период кога изведувачите спогодбата ќе му ја достават на ММИ.

Хонорар на договорни изведувачи

Член 13

Значајните договорни изведувачи кои учествувале во создавањето на употребената снимка, за секое користење добиваат по два поена, а другите договорни изведувачи по еден.

Делот на надоместоците којшто во одделен пресметковен период им припаѓа на сите договорни изведувачи врз основа на сите употребени снимки во тој пресметковен период, се распределува меѓу изведувачите сразмерно со бројот на поени што ги собрал секое одделен изведувач во тој пресметковен период.

Начин на распределба

Член 14

Средствата собрани за недефинирано користење (член 5 од овој правилник) и средствата од став 2 од член 7 и ст 2 од чл. 8 од овој правилник во согласност со одредбите од овој правилник се додаваат кон средствата собрани врз основа на дефинирано користење.

По дедукција (одбивање) на трошоците на ММИ од став 2 од член 2 од овој правилник и констатацијата на времетраењето на употребените фонограми, односно снимки, целосниот износ се дели по одделно употребени композиции, во зависност од должината на нивното времетраење (во секунди).

Половината од средствата што припаѓаат на одредена употребена композиција, во согласност со одредбите и роковите утврдени во овој правилник, му се исплаќа на производителот на фонограми, а другата половина на изведувачите (член 4 од правилникот).

Половината од надоместокот за изведувачи, согласно член 11, а во врска со член 12 од овој правилник, им се исплаќа на водечките изведувачи, а втората половина, кога сиот пресметковен период се собира на едно konto од кое, потоа, се исплаќува надоместок на значајните договорни и други изведувачи, согласно одредбите од член 13 од овој правилник.

Со надоместоците за непознати фонограмски продуценти или на фонограмски продуценти кои на ММИ не и потпишале овластување и ММИ не ги застапува, врз основа на спогодба склучена со странско здружение за колективно остварување на правата, ММИ се однесува согласно одредбите од чл. 8 од овој правилник.

Исплата на надоместоци

Член 15

ММИ ги исплаќа надоместоците на фонограмските продуценти три месеци по завршување на пресметковниот период, односно кога надоместокот на одделен фонограмски продуцент ќе го достигне минималниот износ од член 7 од овој правилник.

ММИ може да им исплаќува и аванси на тие фонограмски продуценти кои примаат значителни приходи. Условите и начинот на исплаќување на авансите го пропишува Собранието на ММИ.

Завршни одредби

Член 16

Овој правилник влегува во сила 8 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 9/03
22 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на ММИ,
Златко Ристовски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца е поднесена тужба за раскинување на договор за доживотна издршка, ОВ бр. 242/84 од 27.06.1984 година и договор за подарок на недвижен имот ОВ бр. 700/97 од 18.08.1997 година, од тужителот Шабан Селманов од Винаца, со стан на ул. „Ванчо Прке“ бр. 29, против тужениот Али Селманов од Винаца, ул. „Ванчо Прке“ бр. 29, кој се наоѓа на привремена работа во Австралија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Али Селманов да се јави во овој суд на 30.09.2003 година во 9,00 часот, во соба бр. 5 или да достави адреса, да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Доколку тужениот не се јави, Основниот суд во Винаца на истиот му одредува привремен застапник и тоа лицето Славе Стефанов, стручен соработник во Основниот суд во Винаца, кој ќе го застапува во постапката П. бр. 382/03 се до нејзиното окончување.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 382/03.(23612)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес се води спор за развод на брак, по тужба на тужителката Анита Петровска од Велес против тужениот Свето Петровски, со непозната адреса на живеење и престојување во Грција. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Свето Петровски се одредува Валерија Николова, стручен соработник при овој суд, согласно член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 517/03. (23614)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар е заведен граѓански предмет П. бр. 568/03, за утврдување на сопственост, по тужба на тужителите Целили Целил и Сабрије, двајцата од Гостивар, против тужените Шабани Себајдин, Цумали, Цевдет, Афет, Кебир, Икмет и Саниде сите од с. Горна Бањица, Гостивар, како и Алији Шакир Абдулрезак, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Алији Шаќир Абдулрезак да се јави пред Основниот суд во Гостивар или пак да овласти полномошник кој што ќе ги застапува неговите интереси во постапката, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Привремениот застапник ќе биде од редовите на адвокатите на подрачјето на Гостивар, и тоа Теута Амети, адвокат од Гостивар, која што ќе го застапува тужениот во граѓанската постапка.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 568/03. (23742)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево се води постапка за раскинување на договор за доживотна издршка, по тужба на тужителот Петковски Димитар од с. С. Истевник, против тужената Спасевска Олга од с. С. Истевник на привремена работа во СР Германија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Спасевска Олга од с. С. Истевник се назначува Наташа Стојчевска, дипл. правник, приправник во Основниот суд во Делчево.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката со сите права и должности на законски застапник, се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 281/03. (23743)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка, за утврдување на сопственост по тужба на тужителот Стошиќ Сарвин од Куманово, населба Иго Тричковиќ ул. "1" бр. 40, против тужениот Стошиќ Миле од с. Тронеѓа, сега со непозната адреса на живеење во Русија.

Бидејќи тужениот е со непознато престојувалиште судот му постави привремен застапник и тоа Лидија Велиновска, адвокат од Куманово, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1565/03. (23798)

Пред овој суд се води парнична постапка за надомест на штета, по тужба на тужителот ПП "АНТонио" од Скопје, против тужените Стоиле и Александар Атанасовски од Куманово, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Александар Атанасовски од Куманово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, да достави своја адреса или да назначи полномошник. Доколку во овој рок не го извести судот за точна адреса, судот му поставува привремен застапник, Снежана Манев, стручен соработник при Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, XI. П. бр. 1753/99. (23674)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Основниот суд во Кочани, со овој оглас го повикува Штерјо Михаилов роден на 25.03.1840 година во с. Врбица, Општина Чешиново од мајка Кираца и татко Михаило, кој наводно починал на 13.12.1921 година во с. Врбица.

Бидејќи смртта на Штерјо Михаилов не е заведена во матичната книга на умрените во с. Чешиново, воедно, секој друг кој што знае нешто за неговиот живот, да се јават во овој суд во рок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", затоа што после истекот на споменатиот рок ќе се утврди дека Михаилов Штерјо починал на 13.12.1921 година во с. Врбица, Општина Чешиново.

Од Основниот суд во Кочани, Р. бр. 44/2003. (23834)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор и признавање на право на сопственост, по тужба на тужителот Биљали Нуриман од с. Тетово, против тужениот Столевски Веле од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Бидејќи тужениот Столевски Стојко Веле е со непозната адреса во Австралија, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово или да одреди свој полномошник во рок од 30 по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончување на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 824/2003. (23610)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Зибери Басфије од с. Непроштено, против тужениот Зибери Раман од с. Непроштено, сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужениот Зибери Раман е со непозната адреса, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси до окончување на постапката. Во спротивно, судот на тужениот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 934/2003. (23611)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 211/2003 од 04.03.2003 година, во регистарска влошка бр. 03010944?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Стеком ДООЕЛ Кочани, ул. "14-та Бригада" бр. 12.

Основач е Стефчо Серафимов од Кочани.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.96, 15.98, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.32, 51.33, 51.51, 51.53, 51.61, 51.62, 51.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Стефчо Серафимов - управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 211/2003. (17604)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 33/2003 од 27.01.2003 година, во регистарска влошка бр. 03010766?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги Петро Дизајн ДООЕЛ експорт-импорт Делчево, ул. "Голачка" бр. 15.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр. 01/2003 од 14.01.2003 година, а основач е Петровски Славчо од Делчево.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 02.01, 20.10/1, 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.32, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.48, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, привремен увоз, односно извоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со сиот свој имот.

Петровски Славчо е управител на друштвото и застапник во надворешниот промет со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 33/2003.

(17606)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 367/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011100?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги Еуро-тим Маја ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Маршал Тито" бр. 164, Делчево.

Основач на друштвото е Маја Мишевска од Делчево.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 24.16, 24.52, 26.30, 26.52, 28.12, 31.62, 36.12, 36.14, 45.31, 45.33, 45.41, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.16, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.53, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 71.31, 71.32, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт како: меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот, привремен извоз односно увоз, опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник на друштвото е Маја Мишевска од Делчево, на ул. "Брегалничка" бр. 24, без ограничување во надворешно-трговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 367/2003.

(17607)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 326/2003 од 09.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011059?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Зора-Текс ДООЕЛ с. Лески - Веница.

Со Изјава од 14.03.2003 година се врши основање на Друштво за производство, трговија и услуги Зора-Текс ДООЕЛ с. Лески - Веница. Седиштето на друштвото е во с. Лески-Веница.

Управител-застапник на друштвото се именува лицето Стојанов Киро од с. Лески - Веница.

Основната главнина на друштвото се состои од основни средства дадени во проценка од овластен проценител и изнесува вкупно 200.000,00 денари или 3.252,00 евра.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.17, 17.21, 17.22, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Основач на друштвото е Стојанов Зоран од с. Лески-Веница.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 326/2003.

(17608)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 365/2003 од 14.04.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011098?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги Циле ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш, ул. "22-ри Октомври" бр. 1/3.

Основач е Костадинов Трајче од Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.84/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, надворешна трговија со непрехранбени производи и надворешна трговија со прехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција и складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, продажба на стоки на консигнациони складови, реекспорт, застапување на странска фирма.

Со неограничени овластувања, со сиот свој имот Костадинов Трајче - управител без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 365/2003. (17609)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 401/2003 од 06.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011134?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот - поединец Зоран Трајан Николов Боби ТП Штип, ул. "Балканска" бр. 7 Б.

Упис на трговец - поединец Зоран Трајан Николов Боби ТП.

Дејности: 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.43/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Основач е Зоран Трајан Николов Боби - Штип.
Управител и застапник е Зоран Трајан Николов, без
ограничување.
Одговара со целиот свој имот.
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 401/2003. (17841)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр
552/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка бр.
03011285?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво АПОЛОН
ДООЕЛ Струмица ул. "Браќа Миладинови" бр. 19/16.

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.61, 15.81/1, 15.81/2,
15.82/1, 15.84, 15.85, 15.87, 15.91, 15.98/2, 18.21,
20.10/1, 20.10/2, 20.40, 20.51, 21.23, 25.22, 25.24, 37.10,
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2,
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.31, 51.34, 51.35,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54,
51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25,
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51,
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40,
70.31, 71.10, 74.84, 92.62, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет е ре-
гистрирано за надворешна трговија со прехранбени и
непрехранбени производи, малограничен промет со: Р
Бугарија и Р Грција, меѓународен транспорт и шпеди-
ција, реекспорт и меѓународен превоз на патници.

Во правниот промет со трети лица истапува во
своје име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица одговара со вкупниот
свој имот.

Управител и застапник со неограничено овластува-
ње на друштвото е лицето Андрашков Евтим ул. "Бра-
ќа Миладинови" бр. 19/16.

Единствен содружник е лицето Драшковик Јасмина
од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 552/2003.
(17842)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр
186/2003 од 03.03.2003 година, во регистарска влошка
бр. 03010919?-8-09-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за
вработување на инвалидни лица, производство, тргови-
ја и услуги Џаф ДООЕЛ експорт-импорт с. Саса - М.
Каменица.

Друштвото е основано со Изјава за основање бр.
01/2003 од 17.02.2003 година, а основач е Стоименов-
ска Лидија од М. Каменица.

Дејности: 05.02, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23,
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24,
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47,
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12,
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72/1, 55.30/1,
55.30/2, 60.22, 60.24, 74.40, 93.01, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија
со непрехранбени производи, малограничен промет со
соседните држави, застапување и посредување во про-
метот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, услуги што се во врска со меѓународниот
транспорт, како: меѓународна шпедиција, складирање,
агенциски услуги во транспортот, привремен извоз, од-
носно увоз на опрема под закуп-лизинг, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во своје име и за своја сметка, а за сторените обвр-
ски одговара со свој имот.

Стоименовска Лидија е управител на друштвото и
застапник во надворешниот промет со неограничени
овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 186/2003.
(17843)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр
519/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка
бр. 03011252?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за
вработување на инвалидизирани лица, за производство,
трговија и услуги БОКИ ПРОМ 03 ДООЕЛ Оризари.

Основање на друштво со ограничена одговорност
основано од едно лице со фирма: Трговско друштво за
вработување на инвалидизирани лица, за производство,
трговија и услуги БОКИ ПРОМ 03 ДООЕЛ Оризари.

Основач е Борчо Димитријев од Оризари. Основа-
чот не одговара за обврските на друштвото. Друштвото
настапува со неограничени овластувања, а за обврските
одговара со целиот свој имот. Управител со неограни-
чени овластувања во внатрешно и надворешнотргов-
скиот промет е Борчо Димитријев.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51,
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.41, 51.42/1,
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53,
51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48,
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24,
63.24, надворешна трговија со прехранбени производи,
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и услу-
ги, услуги на меѓународен транспорт на стоки, услуги
на меѓународен транспорт на патници, меѓународна
шпедиција, реекспорт и малограничен промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 519/2003. (17845)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр
517/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка
бр. 03011250?-8-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и
услуги ТОНИ БЕЛ ДООЕЛ с. Бели - Кочани.

Основање на друштво со ограничена одговорност
основано од едно лице со фирма: Друштво за трговија
и услуги ТОНИ БЕЛ ДООЕЛ с. Бели Кочани, Основач
е Тони Стојанов од с. Бели, Кочани. Основачот не од-
говара за обврските на друштвото. Друштвото наста-
пува со неограничени овластувања, а за обврските од-
говара со целиот свој имот. Управител со неограниче-
ни овластувања во внатрешно и надворешнотрговскиот
промет е Тони Стојанов.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1,
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.21/1, 01.21/2, 01.22/1,
01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 51.21, 51.22, 51.23,
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36,
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56,
51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42,
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,
52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22,
60.23, 60.24, 63.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени
производи, посредување и застапување во прометот со
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет и ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 517/2003.
(17846)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр
560/2003 од 12.06.2003 година, во регистарска влошка
бр. 03011293?-8-03-000, го запиша во трговскиот регис-
тар основање на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Викон ДООЕЛ Винаца, ул. "Ин-
дустриска" бб.

Со Изјава од 03.06.2003 година се врши основање
на: Друштво за производство, трговија и услуги Викон
ДООЕЛ Винаца. Седиштето на друштвото е во Винаца
на ул. "Индустриска" бб. Управител -застапник на
друштвото е лицето Павлова Ленка од Винаца.

Основната главнина на друштвото се состои од основни средства дадени во проценка од овластен проценител и изнесува вкупно 410.230,00 денари или 6.670 евра. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Р Бугарија, реекспорт.

Основач на друштвото е АД Винка Ваница.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 560/2003.

(17847)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 520/2003 од 11.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011253?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КОРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Кочани, ул. "Штипски пат" бб.

Основање на друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ КОРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Кочани, ул. "Штипски пат" бр. 8. Основач е Љупчо Кузманов од Кочани. Основачот не одговара за обврските на друштвото. Друштвото настапува со неограничени овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот. Управител со неограничени овластувања во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Љупчо Кузманов.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.63, 51.64, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет и реекспорт.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 520/2003.

(17849)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 551/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011284?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт и услуги МИЛАТО-С увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Килимент Охридски" бр. 170.

Единствен содружник е лицето Стојчо Горгиев од Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 170 на: Друштвото за трговија, транспорт и услуги МИЛАТО-С увоз-извоз ДООЕЛ Струмица.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22,

60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 15.42, 15.51, 15.86, 15.98/2, 17.54/1, 20.10/1, 92.34, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, продажба на странски стоки во консигнациони складишта, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Единствен содружник за обврските на друштвото не одговара.

Стојчо Горгиев од Струмица управител без ограничување и застапник во надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 551/2003.

(17850)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 561/2003 од 12.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011294?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги МАКТЕП ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "4-ти Јули" бр. 20.

Единствен содружник на друштвото е Владо Димитров од Штип, ул. "4-ти Јули" бр. 20. Основната главнина на друштвото изнесува 2.500 евра или 152.500,00 денари.

Дејности: 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.15, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 93.01, 93.05, 92.33, 92.34, , надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со: Р Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Владо Димитров од Штип - управител на друштвото во внатрешно и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 561/2003. (17851)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 526/2003 од 09.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011259?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТД како ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство ЛАШКО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Кочани, ул. "Скоевска" бр. 10.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени произ-

води, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот превоз на стоки и патници.

Друштвото се основа на неопределено време на траење.

Основач на друштвото и единствен содружник е лицето Маријанчо Митевски, ул. "Скоевска" бр. 10, Кочани.

Основната главнина на друштвото изнесува: 158.600,00 денари или 2.600 евра и се состои во предмети, поброени во спецификацијата и проценката на овластениот судски проценител под бр. 11/03 од 29.05.2003 година, која истовремено претставува и основен влог на единствениот содружник.

Со друштвото ќе управува единствениот содружник Маријанчо Митевски.

Застапник на друштвото во правниот промет со трети лица во земјата и во надворешнотрговскиот промет е управителот Маријанчо Митевски, кој ги извршува сите акти и дејства во интерес на друштвото.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Единствениот содружник Маријанчо Митевски не одговара.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 526/2003.(17852)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 496/2003 од 26.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011229?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Трговецот - поединец ВЕРОНИКА Маре Боро Арсовска ТП ул. "Цветко Тонев" бб. Пробиштип.

Основач: Маре Арсовска од Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.33.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот со трети лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Маре Арсовска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 496/2003. (17853)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 494/2003 од 26.05.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011227?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ТП на Трговецот - поединец ЈАЧЕ АД Деса Крумислав Кирова ТП ул. "Јаким Спиров" бб, Пробиштип.

Основач е Деса Крумислав Кирова од Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.33.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот со трети лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Деса Кирова со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 494/2003. (17854)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 452/2003 од 02.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 03011185?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, трговија и услуги Габревци Василев Веселин и др. ЈТД с. Габревци, Конче.

Содружници: Василев Веселин и Василева Сузанка.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.24, 20.52, 45.13, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.53, 45.45,

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 01.22/1, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, застапување на странски фирми, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складови.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот.

Застапник е Василев Веселин без ограничување во застапувањето.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 452/2003.

(17855)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 346/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Друштво за производство, промет и услуги А. Т. Компани Ариф ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Кристифор Жефаровиќ" бр. 7/21, со жиро сметка бр. 260-0005055300-49 при Радло банк Скопје и регистарска влошка бр. 02029327?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23653)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 63/03 од 09.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и превоз ИЗГРЕВ-А ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, ул. "Пионерска" бр. 15/4, со жиро сметка бр. 200-000819611483 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала Свети Николе.

Отворената стечајна постапка се заклучува, затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот, да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23740)

Основниот суд во Штип, одлучувајќи во постапката Ст. бр. 14/2001 над должникот ДОО "Оранжерии блок А" од Таринци, с. Таринци, свикува собрание на доверители заради усвојување на завршен извештај на должникот, кое ќе се одржи на 10.10.2003 година во 9,30 часот во просториите на Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23595)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 340/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги МА-АД ФАРМ СТ-СФ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу", блок Б-7, ламела 1, локал 21, Скопје, со жиро сметка бр. 200-0000268396-98 при Стопанска банка АД Скопје, регистарска влошка бр. 02019107?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23498)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 292/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец Хаки Џемаил Селма ТП трговија на мало од Скопје, со седиште на ул. "Гвадалхара" бр. 46, жиро сметка бр. 200-000-098-134-019 при Стопанска банка АД Скопје, регистарска влошка бр. 02029012?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23554)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 365/03 од 04.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ВИВА-МД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Брсјачка Буна" бр. 22, жиро сметка бр. 300000001403335, Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02036619?-8-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23558)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 364/03 од 09.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на мало и големо и услуги СТЕФАНОЛИ ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Финска 2" бр. 54, с. Инчиково, со жиро сметка бр. 300000000045820 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02042273?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23607)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 181/03 од 04.09.2003 година, над Трговското друштво за трговија на големо и мало ЦЕ-СА-ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. "Таки Даскалот" бр. 5, со број на регистарска влошка 01004255?-8-01-000 и жиро сметка бр. 500-0000002405-87 во Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 60.24, превоз на стоки во друмскиот сообраќа, се отвора стечајна постапка, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (23600)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 125/03 од 04.09.2003 година, над Друштвото за трговија, превоз, шпедиција увоз-извоз ДАДУШ на Седат Селмановски ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Васко Карангелевски" бр. 1/19, со број на регистарска влошка 01005069?-8-01-000 и жиро сметка бр. 40300-601-38921 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје-ПЕ Битола, со дејност шифра 05.4, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, се отвора стечајната постапка, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (23601)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 185/03 од 04.09.2003 година, над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало С. А. Н.-КОМЕРЦ увоз-извоз Ставре ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. "Струшка" бр. 4, со број на регистарска влошка 01003807?-8-03-000 и жиро сметка бр. 500-0000001006-16 во Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.11, трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и ту-

тун, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (23609)

Во огласот за стечајна постапка на БИЛКА ПРОМЕТ Александар и други, бр. 22806, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 56/2003, на стр. 13, во вториот и третиот ред стои: "се отвора стечајна постапка", а треба да стои: "се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 22/2003 од 10.03.2003 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Мешовито претпријатие за трговија и услуги "ХЕЛ-СКЕНЕР-КОМПАНИ" експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Христо Смирненски" бр. 11, со жиро сметка бр. 250-0000000381-35 при Инвест банка АД Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Антонио Георгиев од Кратово, со стан на ул. "Лазо Софијанов" бр. 14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23725)

Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал 2, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 година, објавува дека Трговското друштво за финансиски и инвестициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и други ДОО Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22, локал 2, со жиро сметка бр. 330000026000162 при Интернационална приватна банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23807)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. "Киро Кикенски" бр. 13, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение II. Трег. бр. 1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ Кочани, ул. "210" бр. 9, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23823)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 100/03 од 10.09.2003 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието за транспорт и трговија СИМОНА ТРАНС увоз-извоз Свети Николе, со жиро сметка бр. 41420-601-32361 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки-Одделени Свети Николе, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23831)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 112/02 од 11.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, посредување и застапување "АЕРО-ПАН" увоз-извоз п.о. од Скопје, ул. "Шидска" бр. 26-6/9, со жиро сметка бр. 40120-601-119045.

За ликвидатор се определува лицето Андроников Панче од Скопје, со стан на ул. "Шидска" бр. 26-6/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23762)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2193/03 и рег.влошка бр. 020361267-8-09-000 од 27.08.2003 година, објавува дека Градежно трговското и услужно друштво ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Ј. Сандански" бр. 8, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23832)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за графички услуги и промет СОФИЈА Драги ДООЕЛ увоз-извоз, Богданци, БДС 4198808, куќа и двор во Богданци, на ул. "Страшо Пинџур" бр. 36, каде е сместена и печатницата Софија, со следните катастарски индикации: КП 1780/1, план 6, скица 83, м.в. "Село" под објект со површина 190 м²; КП 1780/1, план 6, скица 83, м.в. "Село" двор со површина 389 м², внесена во Поседовен лист број 668 за КО Богданци, како и на следните подвижни предмети: машина за печатење, OFFSET во две бои, година на производство 1981; машина за печатење, OFFSET во две бои, производство 1982; машина за печатење, OFFSET во една боја, производство 1981; машина за печатење, OFFSET во една боја, производство 1984; машина за лепење корици на книги, производство 1990; нож за сечење, производство 1977; линија за припрема на неделници-весници (линија за сечење, виткање и хефтање) составена во две целини, производство MULER MARTINI, производство 1992; машина за виткање-савијачка, производство 1981 и нож за сечење, POLAR MOHR, производство 1981, сите во сопственост на заложниот должник врз основа на фактури и други документи, набавени од Швајцарска фирма БРУНИ АГ, над кои е заснован залог со Договор за залог од прв ред, потврден под ОДУ број 226/03 од 04.09.2003 година од нотарот Ѓорѓи Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, со БДС 4627148, за обезбедување на парично побарување од 250.000,00 евра. (23615)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 1027-5-14 нива од 6 класа во површина од 411 м² на м.в. "Село" заведена под П.Л. бр. 142 за К.О. Скудриње, сопственост на Ибраими Абетов Мазлам од с. Скудриње, за купопродажна цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-

јиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (23616)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 4722/2-80-1 ливада од 3 класа во површина од 1218 м² за купопродажна цена од 190.000,00 денари; цела КП бр. 4722/3-80-1 ливада од 3 класа во површина од 608 м² за купопродажна цена од 90.000,00 денари и цела КП бр. 4722/4-80-1 ливада од 3 класа во површина од 721 м² за купопродажна цена од 100.000,00 денари и тоа или по единечна парцела или сите заедно, сите на м.в. "Питарница" заведени во ПЛ бр. 5126 за КО Гостивар, сопственост на Салија Бајрам Мухамедалип, Салија Хакик Кадриџемил и Салија Хакик Музафер сите од с. Долна Бањица.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (23617)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП број 2236, план 5, скица 9, на место викано "Кадра Полјак" нива седма класа, со вкупна површина од 910 м² во К.О. Д. Свиларе, сопственост на Кемал Рамадани, според Поседовен лист број 88 на К.О. Д. Свиларе, за цена од 227.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (23588)

Над недвижен имот на Друштвото за производство и трговија ФАНТ-КОМ Тодорка ДООЕЛ Кочани, кој се наоѓа во Кочани: деловен простор на КП бр. 14727/3, зграда 1, влез 2, на приземје, во м.в. "29-ти Ноември" со површина од 319 м², заведен во Имотен лист број 13936 КО Кочани, заснован е залог на недвижен имот-хипотека од прв ред заведен кај нотарот Менче Златковска под ОДУ бр. 159/03 од 02.09.2003 година во корист на заложниот доверител КОМЕРЦИЈАЛНО ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД Куманово, за обезбедување на парично побарување во износ од 7.300.000,00 денари. (23593)

Врз основа на Договор за залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа), составен во форма на нотарски акт од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II ред број 538/03 од 04.09.2003 година, склучен помеѓу "ОХРИДСКА БАНКА" АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просветители" бр. 19 во Охрид, како заложен доверител, Друштвото за производство, трговија и услуги "ТЕМБЕКО" Ристе и Роберт ДОО увоз-извоз Охрид, со седиште на бул. "Туристичка" ком 3, стан број 5, Охрид како должник,

Друштво за трговија "РИА-КОМЕРЦ" Ристе ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, со седиште на ул. "Галичица" бр. 35-1/9, Охрид, Ристе Тембелески ул. "Галичица" бр. 35-1/9, Охрид и Роберт Тембелески ул. "Галичица" бр. 35-01-009, Охрид како заложни должници, засновано е заложно право-регистраан залог од втор ред врз подвижни предмети сопственост на заложниот должник Друштво за трговија "РИА-КОМЕРЦ" Ристе ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 05.09.2003 година со деловоден број 10320030000116, а за обезбедување на Договор за краткорочен кредит број 07-4264/2 од 30.06.2003 година во износ од 10.000.000,00 денари. (23594)

Над имот сопственост на ДПТУ ФЕРМОБ Исак ДООЕЛ с. М. Речица, истиот подетално опишан во Договор за залог со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 369/03 од 29.08.2003 година, заснован е залог во корист на заложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, а заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 15.000 ЕУРА како главно побарување во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на исплата. (23596)

Над имот сопственост на ДПТ ЧИЧЕ ТРАДЕ ДООЕЛ - Тетово, истиот подетално опишан во Договор за залог со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 381/03 од 02.09.2003 година, заснован е залог во корист на заложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, а заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 30.000 ЕУРА како главно побарување во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на исплата. (23598)

Над имот сопственост на ДПТУ МИСТЕКС Среќко-Тетово, истиот подетално опишан во Договор за залог со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 376/03 од 01.09.2003 година, заснован е залог во корист на заложниот доверител Про Бизнис Банка АД Скопје, а заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 7.000 ЕУРА, како главно побарување во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на исплата. (23599)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран залог врз подвижни предмети во својство на извршна исправа од нотарот Зулфикар Сејфулаи, под ОДУ бр. 331/03 од 04.09.2009 година, склучен помеѓу ПРО Бизнис банка Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги "МЕГА ТРАНС" ДОО експорт-импорт Гостивар, ул. "Ј. Здравковски" бр. 9, како заложен доверител заснован е регистриран залог врз следните подвижни предмети: товарно моторно возило влекач, марка MERCEDES 638, тип 95403 АКТРО, број на шасија WDB9540321K216707, број на моторот OM501LAПЗ/54192310001178, година на производство 1996, сила на моторот 290kw, работна зафатнина 11946cm³, влекач со рег. бр. GV 589 BV.

Се врши продажба на земјоделско земјиште, К.П. бр. 68/2, план 4, скица 5, м.в. "Мандроец", култура нива, класа 4, површина 1451m², во КО Г. Соње, сопственост на Димитрие Делевски од Скопје, ул. "Манчу Матак" бр. 37, за цена од 15 евра по м², во денарска противвредност.

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (23706)

Се продава 1795m², како реален дел од 4/5 (четири петини) идеален дел-земјоделско земјиште, КО Волково, Скопје, кое лежи на К.П. бр. 590/1, план 4, скица 11, м.в. "Кремењарник", нива, 6 класа, со вкупна површина од 3590m², сосопственост на Бошкова Милица, на една петина (1/5) идеален дел и Бошков Драгомир, четири петини (4/5) идеален дел, двајцата од Скопје, врз основа на Поседовен лист бр. 366, за вкупна купопродажна цена во износ од 550.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ, Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (23705)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина, построена на К.П. бр. 187/7, план 2, скица 4, м.в. "Оризиште", класа 2, со вкупна површина од 475m² и нива, построена на К.П. бр. 188/2, план 2, скица 4, м.в. "Оризиште", класа 2, со вкупна површина од 525m² во КО Идризово, сосопственост на 3/4 идеален дел на продавачот Костовска Слободанка од Скопје, бул. "В. С. Бато", бр. 19/4-14 и 1/4 идеален дел на продавачот Костовска Благородна од Скопје, бул. "В. С. Бато" бр. 19/4-14, за купопродажна цена од 256.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во дневен весник, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (23663)

Се продава земјоделско земјиште, нива, построена на К.П. бр. 221, план 2, скица 4, м.в. "Млака", класа 3, нива со површина од 2645m², во КО Здуње, сопственост на Ајдини Јакупа Хазби од с. Здуње, за цена од 853.225,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноси" бб, Гостивар. (23741)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за промет на големо и мало БЕЛИНА Љупче увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. "Гиго Михајловски" бр. 4/13, поблиску опишан во Записникот за попис и опис на подвижни предмети УЗП 6559/03 од 10.09.2003 година, прилог на нотарскиот акт Договор за залог ОДУ 289/03 од 10.09.2003 година составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор за рамковен револвинг кредит бр. 01-2187 од 09.09.2003 година помеѓу ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје и Друштвото за промет на големо и мало БЕЛИНА Љупче увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за износ од 3.000.000 денари, во корист на заложниот доверител ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје. (23745)

Со нотарски акт ОДУ бр. 161/03 од 29.08.2003 година, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, зголемен е износот на обезбеденото парично побарување врз веќе востановеното заложно право-хипотека врз следните недвижности: деловен простор во Имотен лист број 26295 за КО Карпош, КП 1696, дел 13 зграда 1, влез 3, кат ПР, намена на зграда 00570, со вкупна површина од 90 м²; КО Карпош, КП 6125, дел 7 зграда 1, влез 1, кат ПО, стан 42, намена на зграда 00518, со вкупна површина од 16 м² со проценета вредност од 110.000,00 ЕУР; деловен простор во Поседовен лист број 508 заведен под бр. 1103/11733 од 19.07.2000 година, за КО Сарај, КП 28/3, план 2, скица /, на м.в. "Вакув", нива класа 4, со вкупна површина од 6196 м², КО Сарај, КП 28/3, план 2, скица /, на м.в. "Вакув" под објект со вкупна површина од 1774 м², КО Сарај, КП 28/3 план 2, скица /, на м.в. "Вакув", двор со вкупна површина од 500 м², издаден врз основа на Договор за купо-продажба на недвижен имот, заверен пред Основен суд Скопје I - Скопје под НД ИВ бр. 303/98 од 19.03.1998 година, со проценета вредност од 1.350.000,00 ЕУР, деловен простор во Поседовен лист број 1154, заведен под бр. 1103/11732 од 19.07.2000 година, за КО Бутел, за 18/149 идеален дел од: КО Бутел, КП 622/2, план 6, скица /, на м.в. "Толемо Брдо", под објект, со вкупна површина од 1110 м², КО Бутел, КП 622/2 план 6, скица /, на м.в. "Толемо Брдо", неплодно со вкупна површина од 1880 м², односно идеален дел од 18/149 од вкупна површина од 2990 м², со проценета вредност од 120.000,00 ЕУР во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 2.350.000,00 ЕУР. (23749)

Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: нива 4-та класа на КП бр. 445/1, план 3, место викано "Шојница" со површина од 4167 м²; нива 4-та класа на КП бр. 468/2, план 3, скица 7, место викано "Шојница" со површина од 2900 м²; нива 4-та класа на КП бр. 474/2, место викано "Шојница" со површина од 628 м²; овошна градина 4-та класа на КП бр. 475, план 3, скица 6, место викано "Шојница" со површина од 2344 м² и нива 4-та класа на КП бр. 671/2, план 4, место викано "Буџак" со површина од 1892 м², сите запишани во ПЛ бр. 179 за КО Сарај, сопственост на Абазова Кание од Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковиќ" бр. 74, Скопје. (23766)

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Љубомир Доневиќ од Свети Николе, под ОДУ број 133/03 од 04.09.2003 година, склучен помеѓу ОКТА рафинерија за нафта АД Скопје с. Миладиновци, како хипотекарен доверител и ДООЕЛ МИКИ ПЕТРОЛ Свети Николе, ул. "Индустриска" бб, како хипотекарен должник, засновано е заложно право од втор ред врз недвижниот имот: КП број 1086/3 план 8 скица 21, на м.в. "Влашки Бресја" култура под објект со површина 136 м²; КП број 1086/3 план 8 скица 21, на м.в. "Влашки Бресја" култура двор со површина 4312 м² и КП број 2126/2 план 11 скица 21, на м.в. "Влашки Бресја" култура лозје класа 3 со површина 1811 м². Напред наведените недвижности се евидентирани во Поседовен лист број 574 за КО Амзабегово, издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Св. Николе со број 1217-704 од 28.08.2003 година. Недвижностите предмет на залог од

овој нотарски акт се сопственост на заложниот должник и должник МИКИ ПЕТРОЛ ДООЕЛ.

Предмет на залог се и објектот изграден, дограден и надграден на КП бр. 1086/3 на м.в. "Влашки Бресја" евидентиран во Поседовен лист број 574 КО Амзабегово, сопственост на заложниот должник ДООЕЛ МИКИ ПЕТРОЛ Св. Николе. (23763)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 444/2, план 6, скица 5, место викано "Долна Дрма" култура нива, класа 3, со површина од 4512 м² во КО Мралино, сопственост на Спироска Тоде Перса од Скопје, ул. "Анастас Митрев" бр. 11, по цена 15 евра од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб - трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба, Скопје. (23773)

Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: нива 8-ма класа на КП бр. 589/2, план 2, скица 4, место викано "Св. Петка", со површина од 762 м² запишано во ПЛ бр. 392 за КО Матка, сопственост на Арсов Љупчо од Скопје, за цена од 8.500,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковиќ" бр. 74, Скопје. (23785)

Се продава земјоделско земјиште во вкупна површина од 1099 м² кое се состои од: нива 8-ма класа на КП бр. 589/1, план 2, скица 4 на место викано "Св. Петка", со површина од 550 м² и нива 8-ма класа на КП бр. 588, план 2, скица 4 на место викано "За Нога", во површина од 549 м² запишано во ПЛ бр. 334 за КО Матка, сопственост на Наумовска Анриета од Скопје, за цена од 11.000,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковиќ" бр. 74, Скопје. (23786)

Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: нива 8-ма класа на КП бр. 590, план 2, скица 4, место викано "Бигор", со површина од 200 м² запишано во ПЛ бр. 445 за КО Матка, сопственост на Терзиева Марица од Скопје, за цена од 3.500,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковик" бр. 74, Скопје. (23787)

Се продава недвижен имот - нива 5-та класа, со површина од 3.011 м², евидентирана на КП 1100, нива 4-та класа со површина од 1.591 м², евидентирана на КП 1096, нива 5-та класа со површина од 1.200 м², евидентирана на КП 1096, нива 5-та класа со површина од 617 м², евидентирана на КП 1099, нива 5-та класа со површина од 969 м², евидентирана на КП 1101, нива 4-та класа со површина од 1.400 м², евидентирана на КП 1101, сите на м.в. "Мироец" КО Горно Соње.

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколу се заинтересирани да купат од гореопишаните недвижности со која граничат, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24. лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа") Скопје. (23788)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Нази Зекири од Тетово, под ОДУ број 365/03 од 03.09.2003 година, склучен помеѓу ПРО БИЗНИС БАНКА а.д. Скопје и Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ЗГИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ экспорт-импорт с. Порој-Цепчиште, како должник - заложен должник, засновано е заложно право залог од прв ред врз подвижен предмет и тоа: машина за влечење на железно, тип Кауа - Makina Sanayi, сериски број ГМ-180 М4, произведено во Турција 2001 год., сопственост на должникот-заложникот должник ДПТТУ ЗГИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ экспорт-импорт с. Порој - Цепчиште, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар со деловоден број 10220030000190. (23721)

Над подвижниот имот-сопственост на друштвото за производство, трговија и услуги ПИВАРНИЦА-КРУНА извоз-увоз Дане и др. ДОО Велес, со седиште на ул. "Андон Шурков" бр. 44, Велес, со матичен број 4717791, опишан како: ладилна витрина за обично и длабоко замрзнување во зафатнина од 52 м³, произведена од ФРИНКО Битола, засновано е заложно право од прв ред и тоа со нотарски акт-Договор за залог (со својство на извршна исправа) изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 238/03 од 09.09.2003 година, во корист на заложникот доверител МЕСНА ИНДУСТРИЈА и КЛАНИЦА Акционерско друштво Свети Николе, со седиште на ул. "Индустриска" бб во Свети Николе, со матичен број 4096240, за обезбедување на парично побарување во износ од 668.000,00 денари. (23822)

Се објавува засновање на залог над побарување, заведен под единствен деловоден идентификационен број на документот 10120030001082 при Централниот регистар - регистар на залог на подвижни предмети и права, на заложникот должник Друштвото за трговија, производство и услуги ГРАФИТИ Касим ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, со нотарски акт-Договор за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран залог на побарување ОДУ 403/03 од 04.09.2003 година, воспоставен кај нотарот Мери Весо-

ва со службено седиште во Скопје, Општина Ѓорче Петров, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 88.000,00 ЕУР. (23833)

Се продава земјоделско земјиште-нива означена како КП бр. 522 за КО Скрбатно на м.в. "Горни Лозја" со површина од 339 м², сопственост на Чулчески Ламбе од Охрид, с. Лескоец, за цена од 44,00 денари по м².

Се повикуваат сите можни сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (23836)

Се продава земјоделско земјиште: 1/2 идеален дел од КО Возарци, КП бр. 133, план 004, скица 004, место викано "Преку Поројница" култура - лозје, класа 1, со вкупна површина од 4.324 м² и 1/2 идеален дел од КО Возарци, КП бр. 133, план 004, скица 004, викано место "Преку Поројница", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 3.300 м², во сопственост на Радован Јошев од с. Возарци, Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 539 издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за пример и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (23837)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

- Пасош бр. 1432953/00 на име Шерифова Јлдс, ул. "Ј. Муриевски" бр. 13, Битола. (21391)
- Пасош бр. 1814039/03 издаден од СВР-Куманово на име Мувљедин Аљиџи, с. Отља, Куманово.
- Пасош бр. 1417839 издаден од СВР-Скопје на име Муамет Ебири, ул. "О. Чопела" бр. 52, Скопје.
- Пасош бр. 402011 издаден од СВР-Гостивар на име Адеми Адем, с. Чегране, Гостивар. (23640)
- Пасош бр. 1636156 издаден од СВР-Тетово на име Кадрија Шехадиджа, с. Пирок, Тетово. (23657)
- Пасош бр. 1635908 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Зиџиџије, с. Пирок, Тетово. (23658)
- Пасош бр. 1636155 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Фемиџије, с. Пирок, Тетово. (23659)
- Пасош бр. 1636127 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Зулфикар, с. Пирок, Тетово. (23660)
- Пасош бр. 1636027 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Сабире, с. Пирок, Тетово. (23661)
- Пасош бр. 24716 издаден од СВР-Гостивар на име Изаири Рамис, с. Ѓургевиште, Гостивар. (23683)
- Пасош бр. 1662770/01 издаден од СВР-Скопје на име Дрита Халими, ул. "1" бр. 73, с. Кондово, Скопје.
- Пасош бр. 1471529/00 издаден од СВР-Велес на име Едита Ибраими, ул. "8-ма Велешка бригада" бр. 27/8, Велес.
- Пасош бр. 1553573 на име Христов Томислав, ул. "Д. Груев" бр. 19, Битола. (23694)
- Пасош бр. 0314256/94 на име Јанковски Бора, с. Псача, Крива Паланка. (23696)

- Пасош бр. 0314258/94 на име Јанковски Раде, с. Псача, Крива Паланка. (23697)
- Пасош бр. 1460749 издаден од СВР-Скопје на име Бајрамовиќ Петерсон, ул. "Киро Фетак" бб, Скопје.
- Пасош бр. 0928561 на име Киров Кирил, ул. "С. Стоименов" бр. 28, Кочани. (23699)
- Пасош бр. 1327569 издаден од СВР-Скопје на име Акташи Мамудије, ул. "391" бр. 25, Скопје. (23700)
- Пасош бр. 0270130 на име Мукадес Положани, Струга. (23701)
- Пасош бр. 1191810 издаден од СВР-Скопје на име Синини Емруш, с. Долна Арнакија, Скопје. (23702)
- Пасош бр. 1489662/00 на име Веселоски Шпејтим, Струга. (23703)
- Пасош бр. 1116583/98 издаден од СВР-Скопје на име Шакири Џезаир, ул. "Вашингтонска" бр. 4, Скопје.
- Пасош бр. 445340/94 издаден од СВР-Скопје на име Петровски Божидар, ул. "Анастас Митрев" бр. 24/1-9, Скопје. (23708)
- Пасош бр. 1304540/99 издаден од СВР-Скопје на име Арифи Несрета, с. Блаце, Скопје. (23709)
- Пасош бр. 1152588/98 издаден од СВР-Куманово на име Мамутовски Мартин, ул. "Средорек" бр. 55, Куманово. (23718)
- Пасош бр. 1046871/97 издаден од СВР-Куманово на име Мурати Неврије, ул. "Д. Шутевски" бр. 19, Куманово. (23746)
- Пасош бр. 1738635/02 издаден од СВР-Велес на име Митков Панче, ул. "Б. Горев" бр. 93/3-11, Велес.
- Пасош бр. 177120/94 издаден од СВР-Куманово на име Кемран Рамадани, с. Матејче, Куманово. 23751
- Пасош бр. 117415 на име Ваиде Шаини, с. Зајас, Кичево. (23757)
- Пасош бр. 866984/96 издаден од СВР-Скопје на име Пембуш Незирова, ул. "Ј. Сандански" бр. 28, н. "Илинден", Скопје. (23758)
- Пасош бр. 307262 на име Демири Иса, с. Нераште, Тетово. (23759)
- Пасош бр. 1697033 на име Ташев Ристо, ул. "М. Џунов" бр. 129, Кавадарци. (23761)
- Пасош бр. 1586355/01 издаден од СВР-Куманово на име Куртиши Еркан, с. Лопате, Куманово.
- Пасош бр. 1348944 издаден од СВР-Тетово на име Петровиќ Ненад, ул. "Г. Делчев" бр. 108, Тетово.
- Пасош бр. 179968 на име Целадини Гзиме, н. "Горно Пашино", Кичево. (23774)
- Пасош бр. 1315540 издаден од СВР-Тетово на име Ибраим Абази, с. Ново Село 2, Тетово. (23775)
- Пасош бр. 274719 на име Павлов Тони, ул. "Кочо Рацин" бр. 10, Валандово. (23777)
- Пасош бр. 1878787 издаден од СВР-Куманово на име Николовски Мирослав, ул. "Г. Делчев" бр. 56-а, Куманово. (23819)
- Пасош бр. 592203/95 издаден од СВР-Тетово на име Ангелковиќ Небојша, ул. "К. Ј. Питу" бр. 45, Тетово.
- Пасош бр. 1807910/02 издаден од СВР-Скопје на име Ракип Бакиу, с. Сарај ул. "4" бр. 79, Скопје.
- Пасош бр. 0499535 на име Ристо Кочев, ул. "Моински пат" бр. 60, Гевгелија. (10046)
- Пасош бр. 1574201 на име Петрушев Васил, ул. "Изворски" бр. 135, Богданци. (23854)
- Пасош бр. 1311822/99 на име Рамадани Афет, с. Речане, Гостивар. (29332/02)
- Пасош бр. 1297648 на име Андонов Александар, ул. "Галичица" бр. 35/1-6, Охрид. (20135)
- Пасош бр. 946468/96 издаден од СВР-Скопје на име Леровски Дејан, ул. "Разловачка" бр. 9/1-20, Скопје.
- Пасош бр. 1535247/01 издаден од СВР-Скопје на име Фатос Салиу, ул. "П. Илиќ" бр. 3/2-10, Скопје.
- Пасош бр. 1451912/00 издаден од СВР-Скопје на име Ферди Идриз, ул. "Б. Венец" бр. 39, Скопје.
- Пасош бр. 1323201/99 издаден од СВР-Скопје на име Елмас Исмаил, ул. "Чаирска" бр. 28, Скопје.
- Пасош бр. 1384665/00 издаден од СВР-Тетово на име Рустеми Басри, с. Желино, Тетово. (23899)
- Пасош бр. 1593005 на име Ајроска Букурџије, с. Житоше, Крушево. (23917)
- Пасош бр. 849963 на име Бакрески Драган, с. Лескоец, Охрид. (23918)
- Пасош бр. 1343651 издаден од СВР-Куманово на име Муадин Алили, с. Липково, Куманово. (23919)
- Пасош бр. 1402084 на име Максуги Ердоган, с. Здуње, Гостивар. (23921)
- Пасош бр. 1144467/98 на име Вила Рамиз, ул. "142" бр. 41, Тетово. (23922)
- Пасош бр. 1829856 на име Дамјаноска Ботка, Радовиш. (23923)
- Пасош бр. 1667479 издаден од СВР-Тетово на име Наик Батас, с. Теново, Тетово. (23962)
- Пасош бр. 1698303 издаден од СВР-Гостивар на име Алиу Шабан, с. Г. Бањица, Гостивар. (23980)
- Пасош бр. 1278241/99 издаден од СВР-Скопје на име Шабан Кемал, ул. "Дринска" бр. 18, Скопје.
- Пасош бр. 1774466/02 издаден од СВР-Скопје на име Шабан Шенѓуља, ул. "Дринска" бр. 18, Скопје. (24023)
- Пасош бр. 0899556 на име Ката Стојадиновиќ, ул. „Ј.Цветинов“ бр. 8/7, Струмица.
- Пасош бр. 1309700 на име Незири Шукри, с. Трново, Гостивар. (21830)
- Чек од тековна сметка бр. 11483/46 со бр. 1374234 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Ивановска Калина, Скопје. (23630)
- Чекови од тековна сметка бр. 2214676 од бр. 6777941 до бр. 6777944 и бр. 6777946 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Додевски Звонко, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр. 4993137 од бр. 5204890 до бр. 5204894 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Додевски Звонко, Скопје. (23890)
- Чек од тековна сметка бр. 14212764 со бр. 0035000-001952 издаден од Комерцијална банка-Филијала Гевгелија на име Магдинчева-Шопова Марија, Гевгелија.
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 57/03 за чекови од тековна сметка на име Стоименов Лазе, Гевгелија, се сторнира. (23562)
- Работна книшка на име Миле Јончевски, ул. "Никола Тесла" бр. 116, Битола. (23664)
- Работна книшка на име Наташа Стефаноска, Куманово. (23671)
- Работна книшка на име Анакиевски Ванчо, Делчево.
- Работна книшка на име Петревска Станка, Демир Хисар. (23673)
- Работна книшка на име Демири Линдита, ул. "167" бр. 33, Тетово. (23676)
- Работна книшка на име Златко Груески, Тетово.
- Работна книшка на име Герасимов Ванчо, ул. "Јаким Стојков" бр. 10, Штип. (23679)
- Работна книшка на име Елезоски Демиралџа, с. Црнилиште, Прилеп. (23680)
- Работна книшка на име Имероски Иљаз, с. Десово, Прилеп. (23681)
- Работна книшка на име Лазев Киро, ул. "Младинска" бр. 34, Св. Николе. (23684)
- Работна книшка на име Гошев Сашо, ул. "С. Демир" бр. 5/16, Штип. (23685)
- Работна книшка на име Искра Христовска, Скопје.
- Работна книшка на име Спирковски Ивица, Скопје.
- Работна книшка на име Сафет Јашаровиќ, с. Ќојлија, Скопје. (23750)
- Работна книшка на име Дурмишева Мамудије, Скопје. (23752)
- Работна книшка на име Драган Бакоч, Скопје.
- Работна книшка на име Џемаил Ајети, Скопје.
- Работна книшка на име Небојша Зафировиќ, Скопје.
- Работна книшка на име Дончева Анета, Скопје.
- Работна книшка на име Бајрам Шаини, с. Зајас, Кичево. (23778)
- Работна книшка на име Јолакоска Милена, с. Оровник, Охрид. (23797)
- Работна книшка на име Горески Климе, с. Батун, Охрид. (23799)

Работна книшка на име Агније Мена, Охрид.
 Работна книшка на име Башкими Ибрахим, Тетово.
 Работна книшка на име Маја Блажевска, Скопје.
 Работна книшка на име Зафорова Верица, ул. "К. Пејчиновиќ" бр. 88, Штип. (23808)
 Работна книшка на име Јакимовска Сузе, Штип.
 Работна книшка на име Аломеровиќ Сафета, Скопје.
 Работна книшка на име Пеева Костадинка, ул. "В. Главиниов" бр. 59, Велес. (23814)
 Работна книшка на име Тилева Ката, Струмица.
 Работна книшка на име Оливер Стојановски, Скопје.
 Работна книшка на име Торкова Васа, ул. "Климент Охридски" бр. 23/29, Битола. (23876)
 Работна книшка на име Ташковски Петар, ул. "Прилепска" бр. 72/1, Битола. (23877)
 Работна книшка на име Демири Сузана, Охрид.
 Работна книшка на име Ристески Трајче, ул. "П. Комуна" бр. 23, Охрид. (23886)
 Работна книшка на име Ристески Влатко, ул. "П. Комуна" бр. 23, Охрид. (23887)
 Работна книшка на име Јолушоска Јулијана, Охрид.
 Работна книшка на име Маркоски Богољуб, Тетово.
 Работна книшка на име Емини Али, с. Добарце, Тетово. (23896)
 Работна книшка на име Мујади Исени, Тетово.
 Работна книшка на име Афродита Шакирова, ул. "Х. Карпош" бр. 29/4, Крива Паланка. (23900)
 Работна книшка на име Зекимиром Сефов, ул. "С. Манов" бр. 27, Кочани. (23903)
 Работна книшка на име Јованоски Благојче, с. М. Коњари, Прилеп. (23914)
 Воена книшка на име Станојоски Гоце, ул. "Дебарца" бр. 73, Прилеп. (23686)
 Воена книшка на име Мишевски Михајло, Скопје.
 Воена книшка на име Сефер Сенат, Скопје. (23843)
 Воена книшка на име Стојановски Душан, Скопје.
 Воена книшка на име Алимов Азим, Стар Дојран.
 Воена книшка на име Милевски Роберт, Гевгелија.
 Свидетелство на име Положани Вјолца, Струга.
 Свидетелство на име Амети Висар, Струга. (23666)
 Свидетелство на име Речи Урине, Струга. (23667)
 Свидетелство на име Сефериу Арбем, Струга.
 Свидетелство на име Алит Тафа, Кичево. (23669)
 Свидетелство на име Османи Реџепа, Гостивар.
 Свидетелство од 8 одделение на име Стојчевски Душко, с. Габрово, Струмица. (23675)
 Свидетелство од 6 одделение на име Имеровски Иљаз, Прилеп. (23678)
 Свидетелство од 3 година на име Ангеловски Јонче, Крива Паланка. (23682)
 Свидетелство на име Баки Гани, Велес. (23687)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Браќа Миладиновци" Скопје на име Бошковски Далибор, Скопје. (23747)
 Свидетелство за степен на стручна подготовка издадено од МУЦ-Скопје на име Симо Велиновски, Скопје. (23769)
 Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмире Ајдиновска, Скопје. (23772)
 Свидетелство на име Дејан Стојковски, Делчево.
 Свидетелство на име Бурхан Рамадани, Куманово.
 Свидетелство на име Рамадани Илирман, Куманово.
 Свидетелство на име Аријан Јашари, Куманово.
 Свидетелство од 8 одделение на име Скендер Шабани, Куманово. (23794)
 Свидетелство на име Митреска Мери, Прилеп.
 Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Фадила Шаини, Тетово. (23802)
 Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Асановска Ресмија, Куманово. (23806)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Миладинова Љубинка, Штип. (23810)
 Свидетелство на име Новаков Благој, Радовиш.
 Свидетелство на име Фирус Камберовски, Радовиш.

Свидетелство на име Мехмедовиќ Јасмина, Велес.
 Свидетелство од 8 одделение на име Аллоски Вебија, Прилеп. (23816)
 Свидетелство за 3 година и диплома издадени од ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје на име Зенделовски Ниметула, Скопје. (23848)
 Свидетелство на име Сенахит Лазими, Тетово.
 Свидетелство од 1 година на име Јакимовски Љупчо, Крива Паланка. (23880)
 Свидетелство од основно образование на име Муслиоски Еднес, Струга. (23881)
 Свидетелство од 8 одделение на име Османоски Абил, Струга. (23882)
 Свидетелство од 8 одделение на име Камила Фератоска, Струга. (23883)
 Свидетелство од 6 одделение на име Алими Јетмир, Тетово. (23891)
 Свидетелство од 8 одделение на име Камили Незире, Тетово. (23892)
 Свидетелство на име Козовска Анита, Берово.
 Свидетелство на име Виолета Петровска, Кочани.
 Свидетелство од 8 одделение на име Стојанов Бранко, Штип. (23904)
 Свидетелство од 4 одделение на име Тимов Благо, Радовиш. (23905)
 Свидетелство од 8 одделение на име Гоце Грозданоски, Прилеп. (23910)
 Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Ибраимоски Севдет, с. Црнилиште, Прилеп. (23913)
 Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Ибадет Адеми, Скопје. (23961)
 Ученичка книшка издадена од ЕТУЦ "Михајло Пупин"-Скопје на име Арсовски Благоја, Скопје.
 Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Јакупи Небахат, Скопје.
 Диплома на име Есат Зулбеари, с. Добри Дол, Гостивар. (23688)
 Диплома на име Шенгул Сулејмани, Гостивар.
 Диплома издадена од гимназијата "Гоце Делчев"-Куманово на име Мустафи Минире, ул. "Годе Мендол" бр. 105, Куманово. (23783)
 Диплома на име Аријан Јашари, ул. "В. Пелагиќ" бр. 41, Куманово. (23784)
 Диплома на име Ефедилер Суној, с. Врпчиште, Гостивар. (23795)
 Диплома на име Шакири Хатице, Тетово. (23803)
 Диплома на име Милчинова Јорданка, ул. "Д. Наредникот" бр. А3/2, Прилеп. (23817)
 Диплома на име Муртегани Фузи, Гостивар. 23878
 Диплома на име Билјана Лајлушева, ул. "Тунел" Бл. 3-2-12, Велес. (23909)
 Здравствена легитимација на име Панделиев Трајчо, Струмица. (23689)
 Здравствена легитимација на име Ѓоре Горѓиев, Велес. (23840)
 Денарска штедна книшка бр. 4003-01-00178-7 издадена од Инвест банка на име Тренеска Мара, с. Пештани, Охрид. (23898)
 Даночна картичка бр. 5030988111281 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Тенди, Скопје.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-391/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби:

1. Предмет на набавката:

- 1.2. Риба "Ослик" смрзната I-ва класа..... 16.500 кг.
 1.3. Риба "Ослик" филета смрзната I-ва класа 11.250 кг.

Бараните производи во целост треба да ги исполнуваат условите предвидени со важечките прописи и нормативи-Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школарките, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните производи ("Службен лист на СФРЈ" бр. 65/79, 48/84). Испораката на производите е месечна до сите гарнизони на АРМ по диспозиција.

Пакување и амбалажа: бараниот производ да биде пакуван во оригинал фабричка амбалажа со просечна тежина од 10-15 кг. Секое пакување да биде обележано согласно Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната ("Службен весник на РМ" бр. 54/2002).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката не е делива.

II. Содржина на понудата

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без пресметана царина, а ДДВ посебно да е искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ.

III. Техничката документација потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки, за што понудувачите треба да достават:
 - а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;
 - б) опис на техничките постројки на понудувачот;
 - в) сертификат за потеклото и квалитетот на производот.

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена 50 бода,
- техничка способност на понудувачот..... 40 бода,
- начин на плаќање..... 10 бода.

V. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.10.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-447/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби

1. Предмет на набавка:

- 1.1. Грав во зрно I-ва класа, калибриран (9-12мм), реколта 2003 година од домашно потекло 100.000 кг.

2. Бараниот производ во целост да одговара на одредбите од Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките. Пакување во поли-пропиленски вреќи од по 50 кг. Испорака: по диспозиција година - франко Скопје.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. Содржина на понудата

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да е искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака

Понудувачот е должен да достави обележена мостра (1 кг) за бараниот производ на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр.12, ламела III соба 31.

III. Техничката документација потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 1 и 3 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја.

- IV. Критериум за избор на најповолен понудувач:
- цена 60 бода ,
 - техничка способност на понудувачот..... 20 бода,
 - рок на испорака 15 бода,
 - начин на плаќање..... 5 бода.

V. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 06.10.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 локал 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-460/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби

1. Предмет на набавка:

1.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, буреќ, крофни, колачи, јогурт и свежо млеко пастеризирано за потребите на следните гарнизони: Тетово, Дебар, Кичево, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип, Куманово и Струмица (видови и количини наведени во Список бр.1)

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана-бул "Јане Сандански" бр.12 Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела III соба бр.31 или кај одговорното лице во просториите на напред наведените гарнизони.

1.4.Можност за поделба на набавката по видови на производи според Список бр.1

2 . Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

II. Содржина на понудата

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени, без пресметан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- за свежото овошје и зеленчук рабат на утврдена пазарна цена.

III. Техничката документација потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки, за што понудувачите треба да достават:

- а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;

- б) опис на техничките постројки на понудувачот;

- г) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, освен за производите свежо овошје и зеленчук.

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена 55 бода,
- техничка способност на понудувачот..... 40 бода,
- начин на плаќање..... 5 бода.

V. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела 1 Скопје,

на ден 01.10. 2003 година

- за гарнизон Тетово со почеток во 08,00 часот,
- за гарнизон Кичево со почеток во 10,00 часот,
- за гарнизон Дебар со почеток во 12,00 часот.

на ден 02.10. 2003 година

- за гарнизон Прилеп со почеток во 08,00 часот,
- за гарнизон Битола со почеток во 10,00 часот,
- за гарнизон Охрид со почеток во 12,00 часот.

на ден 03.10.2003 година

- за гарнизон Велес со почеток во 08,00 часот,
- за гарнизон Штип со почеток во 10,00 часот,
- за гарнизон Куманово со почеток во 12,00 часот,
- за гарнизон Струмица со почеток во 14,00 часот.

Претставник на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 локал 107.

Министерство за одбрана

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ
СИСТЕМ****ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР ЗА
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ВОДОМЕРИ И ПРИ-
ДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Ј.К.П. Пролетер (во натамошниот текст: Инвеститорот) користи дел од грантот на Германската влада претставувана преку Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - банката за финансирање на активностите од Договорот за набавка на опрема за водомери и придружна документација.

Во врска со тоа, Инвеститорот објавува јавен повик за легитимни изведувачи кои ќе достават свои понуди за подолу наведените работи. Тендерот е подеднакво отворен за учество на сите правни лица кои се квалификувани за бараните услуги. Сите активности, набавки и услуги ќе бидат на одговорност на фирмата која ќе го потпише договорот со Инвеститорот или на водечката фирма од заедничкото друштво (joint venture) или конзорциум.

Изведувачите доставуваат запечатени тендери за набавка следниве делови од опрема и придружна документација:

- (17) Седумнаесет водомери,
- 1 (една) Опрема за откривање на истекувањето,
- 1 (еден) Регулатор на притисок,
- Сите приклучоци и придружна опрема потребни за целосна стандардна инсталација од страна на производителот на водомерите.

Евалуацијата на сите добиени тендери ќе се врши во согласност со постапката при избор на изведувач на KfW и таму дефинираните критериуми. Квалификувани понудувачи кои може да го добијат договорот се сите оние кои ги задоволуваат барањата дадени во Волумен I. Тендерите мора да содржат тендерска гаранција во форма која е веќе строго дефинирана и која е назначена во конвергибилна валута.

Тендерската документација може да се добие од канцеларијата со адресата која е подолу наведена или од канцеларијата на GWK CONSULT во Манхајм но после потврда на извршена уплата на неповратната сума од 100 € или еквивалентна на таа сума конвертирана во друга валута, со банковен трансфер на пари на следна сметка: Комерцијална Банка АД Скопје, Branch Ohrid Macedonia, SWIFT BIC: KOBBSMK2XOHB, Account number 70801522-17221, GWK Consult.

Тендерската документација ќе биде доставена веднаш преку брза пошта, но без преземање одговорност во случај на губење на пратката или задоцнета испорака. Доколку понудувачите планираат да ја подигнат документацијата директно од канцеларијата на подолу дадената адреса, тогаш датумот и времето на подигање на истата мора претходно да бидат договорени преку пишана кореспонденција преку факс.

Комплетните тендери заедно со целата потребна документација мора да бидат поднесени или испратени на подолу дадената адреса на или пред 27^{ми} октомври 2003 год. во 12:00 часот, во кое време тендерите ќе бидат отворени и тоа во присуство на сите оние претставници кои одлучиле да присуствуваат на отворањето кое ќе се одржи во канцелариите на Пролетер во Ресен на адреса: GWK CONSULT – Канцеларија Ресен, ул. Обиколна бр. 22, 7310 Ресен, Македонија.

Тендерските документи можат да бидат исто така подигнати и од: GWK CONSULT GmbH, Besselstr. 26, 68219 Mannheim.

Сите дополнителни информации потенцијалните понудувачи може да ги побараат од Консултантот: GWK Consult GmbH; Г-дин Х. Гроздев или г-ѓица К. Хајд; Факс: ++ 389 47 452 343 (Македонија); Факс: ++ 49 621 8790 302 (Германија); E-mail: gkw_resen@yahoo.com

**INVITATION FOR TENDERS
MACEDONIA
ENVIRONMENTAL PROTECTION OF LAKE PRESPA
IMMEDIATE MEASURES SEWERAGE SYSTEM
INVITATION FOR TENDERS FOR
SUPPLY OF BULK WATER METERS EQUIPMENT
AND SUPPORT DOCUMENTATION**

J.K.P. Proleter (hereinafter referred to as the Employer) will utilize part of the proceeds of a grant from the German Government represented through Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - the Bank - towards the cost for the procurement contract works on the Supply of Bulk Water Meters Equipment and Support Documentation.

In respect of this, the Employer is inviting eligible Contractors to submit bids for the further listed works. Tender participation is open on equal terms to all legal companies which have sufficient qualifications for the required services. All supplies and services must be under the responsibility of the Company which will sign the contract with the Employer or the Leading Company of a Joint Venture or Consortium.

The Employer now invites sealed tenders from Companies for the following items supply and support documents:

- Seventeen Bulk Water Meters,
- One Leak Detection Equipment
- One Pressure Regulator,
- All Fittings and Appurtenances as required for full standard installation by the water meter producer .

All Tenders will be evaluated in accordance to KfW Works Procurement Procedure and defined criteria. To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the requirements set up in the Volume I. All tenders must be accompanied by a tender security in a convertible currency.

Tender documents may be obtained from the office at the address specified for submission below or from GWK CONSULT Mannheim office after a faxed confirmation of payment of a non-refundable fee of € 100.00 or equivalent in a convertible currency, by International Money transfer to the following bank account;

Komercijalna Banka AD Skopje
Branch Ohrid Macedonia
SWIFT BIC: KOBBSMK2XOHB
Account number 70801522-17221
GWK Consult

The documents will be promptly dispatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery. In case when bidders wish direct collection of documents, the date and time of collection of documents from the below specified address, must be agreed by faxed correspondence.

Completed Tenders together with all required documentation must be submitted/delivered at the Resen / Macedonia addresses given below on or before 27th October 2003 at 12.00 hours, at which time they will be opened in the presence of those representatives who choose to attend the opening in JKP Proleter's – Resen office with address:

GWK CONSULT – Resen Office
ul. Obikolna br. 22
7310 Resen, Macedonia
Tender documents can also be collected from:
GWK CONSULT GmbH
Besselstr. 26
68219 Mannheim

Any additional information shall be requested from the Consultant:

GKW Consult GmbH
Mr.H.Grozdev or Ms. K.Haid
Fax: ++ 389 47 452 343 (Macedonia)
Fax: ++ 49 621 8790 302 (Germany)
Preferably by
e-mail: gkw_reesen@yahoo.com

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-23/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНА НАБАВКА-
НАБАВКА НА ТАМПОН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОД-
РУЖНИЦА РЕК БИТОЛА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП "Електростопанство на Македонија"-Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: набавка на тампон (туцан камен) со гранулација 0-60мм - 15000 тони.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 30.09.2003 година во 12,00 часот во просториите на Подружница РЕК "Битола".

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Како во точка 1.

2.2. Набавувачот си го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе набавувачи.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Во понудата да биде дадена:

3.1. Цена за 1 тон на паритет франко РЕК Битола, изразена во МКД/ЕУР со посебно искажан данок на додана вредност.

- Понудувачот е слободен понудата да ја изјави во странска конвертибилна валута.

- При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува среден курс на Народна банка на РМ.

3.2. Квалитет.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Рок на испорака.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена	40 бода,
- Квалитет	40 бода,
- Начин на плаќање	10 бода,
- Рок на испорака	10 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК "Битола", Новачки пат бб, Битола (За Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или заверен препис кај нотар. Странско правно или физичко лице доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија. Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Доказ за техничка способност-референца листа;

- Доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација;

- Доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка "забрана за вршење на дејност";

- Решение за регистрација на дејност;

- Целокупната документација се поднесува во оригинал или заверен препис.

5.3. Рок за доставување на понудата - најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, а согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

5.5. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат телефонски во Подружницата РЕК Битола.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-137/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-
РАЊЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДВОНАМЕНСКИ
ОБЈЕКТ НА ХЕЦ КОЗЈАК**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-137/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е изведување на двонаменски објект за сместување на опрема и уреди за мерење и обработка на податоци од техничко набљудување и чуварница-пријавница со рампа на патот кон машинска зграда.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Описот и обемот на работите се дадени во предметот што понудувачите можат да го подигнат во Подружницата "ХЕЦ Козјак", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, спрат 5, соба 4, секој работен ден од 12,00 до 14,00 часот (тел. 02 3149-297). За истата треба да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 20000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка-Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

Оние понудувачи кои подигнале предмер за понижениот отворен повик, не треба да уплатат за подигање на новиот предмер со тоа што треба да приложат доказ за тоа (копија од уплатница).

Секој понудувач може да го разгледа главниот проект на објектот во просториите на Подружницата "ХЕЦ Козјак", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, спрат 5, соба 4, и може да го посети местото со претходна најава на тел. 02 3149-113 и 02 3149-678.

Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот и евентуалните подизведувачи на работите.

3.2. Понудувачите треба да дадат единична и вкупна цена без ДДВ по позиции (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН) изразена во МКД или ЕУР, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудата треба да има рок на завршување на објектот.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од странска ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа, своја и на евентуалниот подизведувач за завршени вакви или слични работи во последните три години;

- доказ за техничка опременост;

- доказ за кадровска екипираност.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	40 поени;
5.2. Квалитет (точка 4.4.)	30 поени;
5.3. Рок на изведба	20 поени;
5.4. Начин и услови на плаќање	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 29.09.2003 година, во 11,00 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-175/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-175/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е:

1.2.1. масло за греење ЕЛ кол.....473.000 л.

наменет за подружниците на АД "Електростопанство на Македонија", дадени во Прегледот на потреби.

Прегледот на потреби заинтересираните понудувачи може да го добијат во просториите на АД ЕСМ-Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, IX кат, соба бр. 7, секој работен ден од 8-9³⁰ часот. Контакт телефон 02/3149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото предметот на набавката да го подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ја содржи единичната цена како и вкупната цена на набавката а, (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП краен корисник - Подружници на набавувачот, со сите давачки и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака, сметан од денот на поединечната нарачка.

2.8 Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики-(сертификат) за производите што ги нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи;

- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Целокупната документација, освен ревизорскиот извештај, треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 (шест) месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена - 50 поени;
- начин и рок на плаќање - 30 поени;
- рок на испорака - 20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 01.10.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, као и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002- пречистен текст и бр. 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Казнено-поправната Установа Идризово-Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Казнено-поправната Установа Идризово, с. Идризово-Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите за изведба на реконструкција на кракот А на Затвореното одделение.

1.3. Право на учество во јавната набавка има секое правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејност која е предмет на набавката.

1.4. Набавката се спроведува во две фази согласно Законот за јавни набавки:

- фаза на претквалификација со прибирање на техничка документација и
- фаза на прибирање на понуди од понудувачите кои се квалификувале во фазата на претквалификација.

2. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги достават следните документи согласно член 38 од Законот за јавни набавки:

- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на предметната набавка;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- Гаранција за квалитет и за стандард (понудувачот приложува добиени атести и сертификати од домашни и странски институции или администрација).

2.2. Понудувачот ја доставува и придружната документација:

- Документ за регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар во согласност со правилникот за бонитет;
- Доказ за платени јавни давачки издаден од Управата за јавни приходи;
- Доказ дека нема правосилна пресуда со која не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ дека нема пресуда со која е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
- Извод од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција.

Документацијата од точка 2.2. алинеи 2, 3, 4 и 5 да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар и не постара од шест месеци.

Документацијата која се доставува до набавувачот во фазата на претквалификација треба да ги содржи документите од точка 2.1. и точка 2.2.

Понудувачите кои ќе се квалификуваат по ограничениот повик, а до кои ќе биде доставено писмено барање за доставување на понуда, задолжително е да достават со понудата и банкарска гаранција во вид на депонирано средства во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката согласно член 58 став 1 и 2 од Законот за јавни набавки.

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

- 3.1. Референтна листа-искуство на понудувачот;
- 3.2. Економско-финансиски бонитет;
- 3.3. Техничка опременост;
- 3.4. Кадровска опременост.

4. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ

Документацијата се доставува во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи ознака “не отворај” како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

4.1. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето на ограничениот повик во “Службен весник на РМ”.

4.2. Пријавите се доставуваат во архивта на КПУ-Идризово секој работен ден од 7,30 до 15,30 часот или по пошта на адреса на Установата.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Пријавите кои не се доставени во наведениот рок или не се во согласност со барањето и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Дополнителни информации можат да се добијат на тел: 2546-531, локал 55 или 31.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 2, член 14 и членовите од 33 до 41 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС Општина - Св. Николе, објавува

ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот јавен повик е ЕЛС Општина-Св. Николе, со седиште во Св. Николе, ул. “Плоштад Илинден“ бб.

1.2. Предмет на овој ограничениот јавен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите, (прва фаза-претквалификација), како можни носители на следната набавка:

- Набавка и вградување на Озонатор за прочистување на вода за пиење на Филтер станица во Св. Николе.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува, во согласност со Законот за јавни набавки, забрзана постапка.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. ЕЛС Општина - Св. Николе има потреба од претквалификација на понудувачи, без присуство на нивните претставници, заради утврдување на нивната способност преку документација за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара да достават понуда за извршување на предметната набавка.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за поднесување на понуда, треба да достават документација за оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- имаат економско-финансиски бонитет;
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- имаат расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- имаат менаџерска способност;
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- немаат правосилна пресуда со која е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност и

- имаат документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

3.2. Исполнување на условите од точка 3.1. на овој повик се докажува со документи и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понудата.

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба да бидат во оригинал или во фотокопије заверено кај нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен документите за регистрација на дејноста.

3.4. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земаат предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се оцени дека доставените документи во врска со претквалификација се лажни, неточни или некомплетни ќе бидат исклучени.

3.5. Документите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и да бидат заверени од нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата се доставува во затворен коверт кој на горниот лев агол треба да носи ознака “не отворај”, како и бројот на овој повторен јавен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

4.2. Документацијата се доставува на адреса: ЕЛС Општина Св. Николе, ул. “Плоштад Илинден“ бб, - Св. Николе, преку пошта, или преку архивата на Општината.

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, сметано од денот на објавувањето на повикот во весниците “Дневник”, “Утрински весник” и во “Службен весник на РМ”, а во случај на неистовремено објавување важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

4.4. Документите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Сите дополнителни информации може да се добијат на телефон: 440-031 и 070-322-375.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие “Стрежево” - Битола, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 04/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНА МАШИНА - РОВОКОПАЧ - УТОВАРАЧ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП “Стрежево” - Битола, ул. “Булевар 1 Мај” бб.

1.2. Предмет на набавката: - градежна машина-рвокопач-утоварач со следните карактеристики: турбо мотор - 67,5 KV (90 KS) при 2.200 обртаи/мин; - телескопски рог со должина до 5,50 м. со лизгање крајно лево и крајно десно; - мах. капацитет на утоварната корпа околу - 1,1 м³, со можности: за дозер, утоварање, копање, утовар на стебла, разастирање на земја и планирање, виљушкар; - погон на сите четири тркала; - мах. висина - околу 3,60 м; - мах. ширина - 2.40 м.

1.3. Место на испорака на предметот на набавката - франко - Битола.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште на понудувачот, цена на набавката во денари со сите јавни давачки, квалитет, начин на плаќање (одложено плаќање, на рати, асигнација, цесија) рок на испорака, гарантен рок.

2.2. Рокот на важноста на понудата е 60 дена од денот на отворањето.

2.3. Рокот за доставување на понудите е до денот и часот на јавното отворање т.е. 11 часот на 09.10.2003 година.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Доказ за финансиска способност на понудувачот односно документ за бонитет кој го издава централниот регистар согласно член 24 од Законот за јавни набавки и согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет, доказ дека не е во стечај, ликвидација, доказ дека нема забрана за вршење на дејност, како и доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки и извод од судскиот регистар.

Напомена: горе наведените документи, треба да се во оригинал или копија заверена кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена.....25 бода;
- квалитет.....15 бода;
- начин на плаќање (одложено плаќање, на рати, асигнација, цесија).....45 бода;
- рок на испорака.....5 бода;
- гарантен рок.....10 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. РОКОВИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 09.10.2003 година, во 11 часот во просториите на дирекцијата на ЈП "Стрежево" - Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бб, Битола, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, како и оние понуди кои не се изработени во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

6.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП "Стрежево" - Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бб, Битола, Комисија за јавни набавки со назнака повторен отворен повик бр. 04/2003.

6.4. Дополнителни информации на тел: (047) 207-800 и 207-818.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во август 2003 година во однос на јули 2003 година е 0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.005.

3. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи во август 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува -0.008.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на август 2003 година во однос на животните трошоци во Република Македонија е 0.009.

Директор,
м-р Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1309. Заклучоци на Собранието на Република Македонија.....	1
1310. Одлука за дополнување на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благјачнички записи на Народна банка на Република Македонија.....	1
1311. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.....	1
1312. Одлука за измена на Одлуката за евидентирање на кредитните работи со странство.....	1
1313. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за периодот мај 2002 - јуни 2003 година.....	2
1314. Листа на стручните лица - тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на горенаведените категоризирани спортисти во Република Македонија.....	4
Исправка на Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	5
Исправка на Правилникот за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори.....	5
24. Правилник за користење на фонограми.....	5
25. Правилник за распределба на надоместоци	10

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000001188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.